



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.фак 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 27 април 1984

Скопје

Број 15

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

174.

Врз основа на член 72 став 5 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ НА ЗАГРОЗЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат основните елементи што ги содржи планот за заштита и одбрана од поплави на загрошено подрачје, кое, при неконтролирано изливаше на води од коритата и бреговите на водотек или езеро, уриваше на брани и други објекти за акумулирање на вода или друг материјал во течна состојба, со издигнување на нивоата на подземни води и слично, може да биде поплавено, загрозувајќи ги при тоа животите на луѓето и причинувајќи значителни материјални штети (во натамошниот текст: план).

Член 2

При изработката на планот и определувањето на подрачјето што може да биде загрошено од поплави се користат: водостопанската основа на СР Македонија, водостопанската основа за водостопанското подрачје, постојната хидротехничка документација за водотек или езеро, за браните односно акумулациите, хидрометеоролошките податоци и документацијата што за таа цел би се изготвила.

За сите загрозени подрачја од поплави во една општина се изготвува единствен план.

Член 3

Планот особено содржи:

1. подлоги (топографски, хидролошки, хидротехнички, стопански, демографски и други подлоги и податоци);
2. попис и опис на водостопански, електростопански, хидрометеоролошки и други објекти и постројки во загрошеното подрачје (вклучувајќи ја и нивната опрема), што можат да послужат во заштитата и одбраната од поплави;
3. работи и мерки што ќе се преземаат и извршуваат пред опасност од поплави, за време на непосредна опасност од поплави, за време додека трае поплавата и за време на вонредна состојба и
4. организација на заштитата и одбраната од поплави.

Член 4

Зависно од опасноста по животите на луѓето и обемот на штетите што можат да настанат од појава на поплава во загрошеното подрачје, со планот подеално се утврдуваат четири состојби на заштита и одбрана од поплави и тоа:

1. пред опасност од поплави — кога водостоите во водотеците или езерата односно количествата на протечните води се во граници на нормална состојба, нема изливаше на вода надвор од нивните корита односно брегови, а хидрометеоролошките прогнози не навестуваат надоаѓање на поголеми води;
2. за време на непосредна опасност од поплави — кога водостоите на водотеците или езерата го достигнале критичното ниво на определените профили

односно места, а хидролошките прогнози навестуваат надоаѓање на поголеми води;

3. за време додека трае поплавата — кога водостоите во водотеците или езерата го надминале критичното ниво на еден или повеќе од определените профили односно места, започнало изливаше на вода надвор од нивните корита односно брегови или кога се појават знаци за уриваше на насипи и други заштитни водостопански објекти, поради што може да се излијат значителни количества вода во загрошеното подрачје, а хидролошките прогнози навестуваат натамошно надоаѓање на големи води и

4. за време на вонредна состојба — кога е прогласена непосредна опасност од уриваше на брана или се урнала брана која што се наоѓа во или водно од загрошеното подрачје.

Член 5

Подлогите од точка 1 на член 3 од оваа уредба се состојат од:

а) карта во размер најмногу до 1:25.000 во која се обележуваат:

- границите на загрошеното подрачје;
- заштитните — одбранбени објекти;
- одбранбените линии;
- карактеристичните попречни профили;
- просторите за времено прифаќање на водите што евентуално би се изливале надвор од коритата и бреговите на водотекот или езерото, и
- други работи што се од значење за заштитата и одбраната од поплави;

б) хидролошки податоци: површината на сливот возводно од загрошеното подрачје, притоците со нивните сливови во загрошеното подрачје, протеките на големите води при кои започнува состојбата на непосредна опасност од поплави, како и протеките на големите води од кои досега се појавиле поплави, со означување на датите на забележаните поплави и котата на водостојот;

в) најмалку два карактеристични попречни профили нацртани во погоден размер, што ќе го опфатат и просторот надвор од коритото на водотекот или езерото до котата на поплавувањето од најголемите води од кои се врши заштитата и одбраната од поплави. За тие профили табеларно и графички да се прикаже зависноста на водостојот од протекот и површините што би се поплавиле;

г) хидротехнички карактеристики изразени преку: надолжен профил на водотекот во загрошеното подрачје во погоден размер, пропусната моќ на речното корито на карактеристичните профили и основните карактеристики за објектите во и покрај речното корито што ја намалуваат пропусната моќ.

Посебно се дава опис на состојбите и функциите на постојните заштитни објекти;

д) стопански податоци на: земјоделските и другите површини во загрошеното подрачје, патишта, железнички пруги, индустриските и другите објекти кои би биле загрозени од поплави;

е) демографски, комунални и други податоци за: населението и бројот на луѓето што би биле загрозени од поплави, улиците, водоводите, канализациите и други и

е) податоци за објектите на кои состојбата за време на поплава ќе им се влоши (мостови, насипи на патишта и железнички пруги и слично) или нивното постоење го пречи течњето на големите води.

Член 6

Зависно од хидрографските, топографските, хидролошките и другите природни особености на сливот воздушно и во подрачјето што може да биде загрошено од поплави, во планот за заштита и одбрана од поплави, одделно за состојбите утврдени во член 4 од оваа уредба, се предвидува односно определува особено следното:

а) пред опасност од поплави, како подготвителни се преземаат следните работи и мерки:

— се определуваат водостопанските, електростопанските, комуналните, хидрометеоролошките и другите објекти и постројки што можат да служат во заштитата и одбраната од поплави, се прецизира нивната улога и функција, се назначуваат нивните локации и организациите на здружениот труд што управуваат со нив;

— се определуваат местата и бреговите на водотекот или езерото кадешто најчесто се јавуваат изливанија на вода и за тие места се предвидуваат најпотребните хидротехнички и други заштитни работи и мерки за брзо спречување на изливанието;

— кај регулираните водотеци, се определуваат слабите места на насипите или утврдените брегови, и се изготвува техничка документација за брзо санирање на тие места;

— кај нерегулираните водотеци, во зависност од материјалните добра што треба да се заштитваат од поплави, се определуваат одбранбени линии коишто, зависно од нивната должина и од конфигурацијата на теренот, се делат на делници и сектори;

— по делници односно сектори на загрошеното подрачје се определуваат местата кадешто ќе се депонира потребниот материјал;

— со цел да се спречат поголеми штети во низводните делови од подрачјето, кадешто е потребно и можно, се определуваат простори за прифаќање и привремено задржување на излиените води во низводните делници или сектори, и за тие простори се предвидуваат потребните работи;

— се предвидуваат безбедни врски меѓу делниците и секторите во загрошеното подрачје и врски со општинскиот штаб за цивилна заштита односно со општинскиот центар за известување и

— се предвидуваат работи и мерки што треба да се извршуваат односно преземаат на објектите во и покрај коритата и бреговите на водотекот (мостови, попречни и подолжни насипи на патишта и железнички пруги и слично), кои со своето постоење го влошуваат течењето на големите води.

За сите работи од алинеите 2, 3, 6 и 8 од точката а) на овој член се прави целосна спецификација на потребните материјали, се предвидува бројот на работниците по видови на работи, по делници односно сектори и се согледува потребната механизација и транспортни средства и други претходни работи потребни за заштита и одбрана од поплави.

б) за време на непосредна опасност од поплави:

— се утврдуваат водостоите и протеките на вода во водотеките односно водостоите на езерата на определените профили односно места, при кое се прогласува состојбата на непосредна опасност од поплави и се уредува начинот на прогласувањето на таа состојба;

— се утврдува начинот на следењето и известувањето на промените на водостоите и протеките на вода во водотеките и нивоата на езерата на определените профили односно места, се определуваат стручните лица што ќе бидат задолжени за овие работи, по делници односно сектори, и се уредува начинот на повикувањето и задолжувањето на тие лица;

— за определените објекти и постројки што ќе служат во заштитата и одбраната од поплави, се утврдува начинот на извршувањето на нивната функција. Посебно се предвидува во кои случаи и на кој начин ќе се врши празнење или сопирање на испуштање вода од возводните хидроаккумуляции коишто имаат непосредно влијание на загрошеното подрачје;

— за определените објекти коишто го влошуваат течењето на големите води, се утврдува редоследот

и начинот на извршувањето на предвидените работи и мерки;

— се утврдува начинот на воспоставувањето и активирањето на предвидените врски помеѓу делниците, секторите и општинските центри за известување, и

— се предвидуваат и уредуваат и други работи и мерки потребни за состојбата — за време на непосредна опасност од поплави.

в) за време додека трае поплавата:

— се уредува начинот на прогласувањето на почетокот и завршетокот на оваа состојба, повикувањето и задолжувањето на лицата коишто ќе раководат со одбраната од поплава како и начинот на ангажирањето на планираните работници, механизацијата и транспортните средства, по делници односно сектори;

— зависно од водостојот во водотекот или езерото односно количината на вода што може да се излие надвор од коритата односно одбранбените линии, се утврдува обемот на работите предвидени во планот за нормални услови и за време на непосредна опасност од поплави, по делници односно сектори и се утврдува редоследот на одделните работи;

— се утврдува начинот на издавањето налог за празнење или сопирање на испуштање вода од возводните хидроаккумуляции и за активирање на другите објекти и постројки предвидени да служат во одбраната од поплави;

— за случај на опасност од изливанија на поголеми количини вода надвор од коритата на водотекот или езерото односно надвор од одбранбените линии, и покрај извршувањето на предвидените работи и мерки, како и во случај на намерно испуштање на вода во однапред определените за тоа простори, се утврдува начинот на евакуацијата на луѓето и подвижните материјални добра од загрошените простори; и

— се предвидуваат и други работи и мерки за што поуспешна одбрана од поплави.

г) за време на вонредна состојба на одбрана од поплави — заштитата и одбраната од поплави при оваа состојба се врши според Оперативниот план за известување и тревожење на населението во подрачјето загрошено од евентуално уривање на браната којашто се наоѓа воздушно или во тоа подрачје (Оперативниот план се изготвува според посебното сојузно Упатство, и е составен дел на планот за заштита и одбрана од поплави).

Член 7

Во делот на планот за организација на заштита и одбраната од поплави (член 3, точка 4 од оваа уредба) се определува:

— која водостопанска или друга организација на здружен труд е основен носител на извршувањето на работите и мерките предвидени во планот за сите состојби од член 4 на уредбата, со список на работниците, механизацијата и транспортните средства што ќе бидат ангажирани во состојбите: за време на непосредна опасност од поплави и за време додека трае одбраната од поплави;

— кои други основни организации на здружениот труд, месни заедници и други организации и заедници ќе земаат учество при состојбата — за време додека трае одбраната од поплави — со список на луѓето, механизацијата и транспортните средства;

— стручните лица кои ќе раководат со заштитата и одбраната од поплави и нивните заменици и помошници, како за загрошеното подрачје така и за делниците односно секторите, со конкретизирање на нивните овластувања и обврски;

— начинот на вршење проверки и кој ќе ги врши проверките за тоа колку и кои од предвидените материјали стојат на располагање, од каде ќе се врши набавка на потребниот дополнителен материјал, начинот на ангажирањето на потребната механизација и транспортни средства, како и повикувањето и доведувањето на работниците со потребните квалификации, по делници односно сектори;

— начинот на водењето, содржината и кој е задолжен да води дневник за состојбите од алинеите

2, 3 и 4 од член 4 на оваа уредба, во кој особено се евидентираат: податоците за порастот или опаѓањето на водостојот по време, настанатите промени на заштитените и други објекти, извршените работи во заштитата и одбраната од поплави, бројот на ангажираните луѓе, механизацијата, транспортните средства и другата опрема, потрошените материјали и друго, и — други работи и мерки за успешна заштита и одбрана од поплави.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-212/1

17 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет на
Собранието на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

175.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СР Македонија“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА ЈАЧМЕНОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат јачмен сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) или на организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет или преработка на јачмен (во натамошниот текст: купувачи) им се обезбедува заштитна цена од 17,00 дин/кг.

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат под услов:

— договорот за производство и испорака на јачменот од точка 1 на оваа одлука, производителот и купувачот да го склучат до 15 мај за годината за која се прави договорот, со тоа што цената не може да биде пониска од договорената од точка 1 од оваа одлука;

— производителот да и достави договор на Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекцијата) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

3. Дирекцијата е должна да ги откупи договорените количества по цена од точка 1 само доколку:

а) договорот меѓу производителот и купувачот и е доставен заради евиденција во рок пропишан со точка 2 од оваа одлука;

б) купувачот во договорениот рок не ги презел договорените количества јачмен од точките 1 и 2 на оваа одлука и доколку производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количества јачмен, достави барање за да ги преземе Дирекцијата;

в) договорот од точка 2 на оваа одлука содржи одредби за цената, рокот на испораката и количеството на јачменот, со тоа што договорените количества да не бидат помали од 50 тони.

4. Дирекцијата е должна да го откупи јачменот од производителите во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање, со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 октомври од тековната година и не подоцна од 15 декември 1984 година.

Со преземањето на јачменот од страна на Дирекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот кој го склучиле меѓу себе.

5. Ако Дирекцијата не го преземе јачменот во рокот предвиден со точка 4 на оваа одлука, должна

е на производителот, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, да му ги надомести и сите трошоци за складирање на непреземаените количества сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука.

6. Цената на јачменот од точка 1 на оваа одлука се подразбира: франко-вагон или од магацинот на товарната станица на производителот, или франко-магацин на производителот, или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-327/4

6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

176.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА ОВЕСОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат овес сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) или на организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет или преработка на овес (во натамошниот текст: купувачи) им се обезбедува заштитна цена од 18,00 дин/кг.

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат под услов:

— договорот за производство и испорака на овесот од точка 1 на оваа одлука, производителот и купувачот да го склучат до 15 мај за годината за која се прави договорот, со тоа што цената не може да биде пониска од договорената од точка 1 од оваа одлука;

— производителот да и достави договор на Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекцијата) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

3. Дирекцијата е должна да ги откупи договорените количества по цена од точка 1 само доколку:

а) договорот меѓу производителот и купувачот и е доставен заради евиденција во рок пропишан со точка 2 од оваа одлука;

б) купувачот во договорениот рок не ги презел договорените количества овес од точките 1 и 2 од оваа одлука и ако производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количества овес, достави барање за да ги преземе Дирекцијата;

в) договорот од точка 2 на оваа одлука содржи одредби за цената, рокот на испораката и количествата овес, со тоа што договорените количества да не бидат помали од 50 тони.

4. Дирекцијата е должна да го откупи овесот од производителите во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање, со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 октомври од тековната година и не подоцна од 15 декември 1984 година.

Со преземањето на овесот од страна на Дирекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се зафаќа во другите права и обврски кои произлегуваат за производителот и купувачот од договорот кој меѓу себе го склучиле.

5. Ако Дирекцијата не го преземе овесот во рокот предвиден со точка 4 на оваа одлука, должна е на производителот, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, да му ги надомести и сите трошоци за скла-

дирање на непреземаените количества сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука.

6. Цената на овесот од точка 1 на оваа одлука се подразбира: франко-вагон или од магацинот на товарната станица на производителот, или франко-магазин на производителот, или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-527/3
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

177.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ЗА ГРАВОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА

1. На организациите кои се занимаваат со производство на грав сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители кои ќе договорат производство на грав со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и сл.) или со организациите на здружениот труд кои се занимаваат со продажба и преработка на грав (во натамошниот текст: купувачи) им се обезбедува заштитна цена за ситно зрнест грав од 95,00 дин/кг., а за крупнозрнест грав 115,00 дин/кг.

2. Заштитната цена од точка 1 на оваа одлука се обезбедува под услов:

— квалитетот на гравот од точка 1 на оваа одлука да одговара на квалитетот пропишан со Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и пичурките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/79);

— договорот за производство и испорака на гравот од точка 1 на оваа одлука, производителот и купувачот да го склучат до 15 мај за годината за која се прави договорот, со тоа што цените не можат да бидат повисоки од договорените со точка 1 од оваа одлука;

— производителот да и достави договор на Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

3. Дирекцијата е должна да ги откупи договорените количества по цена од точка 1 само доколку:

а) договорот меѓу производителот и купувачот и е доставен заради евиденција во рок пропишан со точка 2 од оваа одлука;

б) купувачот во договорениот рок не ги презел договорените количества грав од точките 1 и 2 на оваа одлука и доколку производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количества грав достави барање за да ги преземе Дирекцијата;

в) договорот од точка 2 на оваа одлука содржи одредби за цената, рокот на испораката и количеството на гравот, со тоа што договорените количества да не бидат помали од 10 тони.

4. Дирекцијата е должна да го откупи гравот од производителите во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање, со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 октомври од тековната година и не подоцна од 15 декември 1984 година.

Со преземањето на гравот од страна на Дирекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се зафаќа во другите права и обврски кои произлегу-

ваат од производителот и купувачот од договорот кој го склучиле меѓу себе.

5. Ако Дирекцијата не го преземе гравот во рокот од точка 4 на оваа одлука, должна е на производителот, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, да му ги надомести и сите трошоци за складирање на преземаените количества од денот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука.

6. Цената на гравот од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко-вагон или од магазин на товарната станица на производителот, или франко-магазин на производителот, или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-527/5
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

178.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 6 април 1984 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА КОМПИРОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на компир сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители кои ќе договорат производство на компир со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и сл.) или со организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет или преработка на компир (во натамошниот текст: купувач) им се обезбедува заштитна цена за сите видови компир, квалитет I класа во износ од 13,00 дин/кг.

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат под услов:

— квалитетот на компирот да одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и пичурките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/79);

— договорот за производство и испорака на компир од точка 1 на оваа одлука, производителот и купувачот да склучат до 15 мај во годината за која се врши договарањето, со тоа што цените не можат да бидат пониски од договорената цена од точка 1 на оваа одлука.

— произведувачот да достави договор до Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

3. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 на оваа одлука да ги преземе договорените количества на компир само:

а) ако договорот склучен меѓу производителот и купувачот и е доставен заради евиденција во рок предвиден со точка 2 од оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе договорените количества на компир од точките 1 и 2 од оваа одлука и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количества компир, побара од Дирекцијата таа да ги преземе;

в) ако договорот од точка 2 од оваа одлука содржи одредби за цената, рок на испорака и количеството на компирот, со тоа што договорените количества не можат да бидат помали од 100 тони.

4. Дирекцијата е должна од производителот да ги преземе договорените количества во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање, со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 октомври во тековната година, а не подоцна од 30 ноември 1984 година.

Со преземањето на компирот од страна на Дирекцијата по одредбата од став 1 на оваа точка, не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот што меѓусебно го склучиле.

5. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во рокот од точка 4 на оваа одлука, должна е на произведувачот да му ги надомести, покрај цената од точка 1 на оваа одлука и сите трошоци за складирање на непреземените количества сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука.

6. Цените на компирот од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко-вагон или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

7. Оваа одлука влегува во сила 3 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-527/1

6 април 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

179.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНА ЦЕНА ЗА КРОМИДОТ ОД РОДОТ ВО 1984 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд кои се занимаваат со производство на кромид или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители кои ќе склучат договор за производство на кромид со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и сл.) или организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет или преработка на кромид (во натамошниот текст: купувачи) им се обезбедува заштитна цена на кромидот од 13,00 дин/kgp.

2. Заштитната цена од точка 1 на оваа одлука се обезбедува под услов:

— квалитетот на кромидот да одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/79) и да е произведен од атестирано сортно семе;

— договорот за производство и испорака на кромид од точка 1 на оваа одлука производителот и купувачот да го склучат до 13 мај за годината за која се врши договорањето, со тоа што цената не може да биде пониска од договорената цена од точка 1 на оваа одлука;

— производителот да ѝ го достави договорот на Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

3. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 на оваа одлука да ги презема договорените количества на кромид само:

а) ако склучениот договор меѓу производителот и купувачот е доставен за евиденција во рокот од точка 2 на оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе договорените количества кромид од точките 1 и 2 на оваа одлука и ако производителот во рок

од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количества на кромидот, достави барање до Дирекцијата да ги преземе;

в) ако договорот од точка 2 на оваа одлука содржи одредби за цените, рокот на испорака и количествата на кромидот со тоа што договорените количества не можат да бидат помалку од 20 тони.

4. Дирекцијата е должна да го преземе од производителот кромидот во рок од 15 дена од денот кога го примила барањето на производителот за преземање, со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 октомври на тековната година, а не подоцна од 15 декември 1984 година.

Со преземањето на кромидот од страна на Дирекцијата, по одредбите на став 1 од оваа точка, не се зафаќа во останатите права и обврски кои произлегуваат за производителот и купувачот од договорот кој меѓусебно го склучиле.

5. Ако Дирекцијата не го преземе кромидот во рокот од точка 4 на оваа одлука, е должна на производителот да му ги надомести, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, и сите трошоци за складирање на непреземените количества сметано од денот на истекот на рокот од точка 4 на оваа одлука.

6. Цената на кромидот од точка 1 на оваа одлука се подразбира: франко-вагон или магацин на товарната станица на производителот, или франко-магацин или во камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-527/2

6 април 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

180.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и заклучоците на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од 12 април 1984 година, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ДВА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ОД СОБАНИЕЈАТА НА ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО, СТРУМИЦА И ДЕЛЧЕВО

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на два делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатските изборни единици на собранијата на општините Куманово и Струмица согласно Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 41/81).

Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската изборна единица на Собранието на општината Делчево.

II

Дополнителните избори за избор на два делегати во Соборот на здружениот труд во собранијата на општините Куманово и Струмица и еден делегат во Соборот на општините во Собранието на општината Делчево ќе се одржат на 29 мај 1984 година.

Дополнителните избори да се извршат според новата листа на кандидати.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 3 мај 1984 година.

За спроведувањето на ова решение се грижат општинските изборни комисии на општините Куманово, Струмица и Делчево, како и Републичката изборна комисија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1134
25 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

181.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И
ГРАДЕЖНИШТВО**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво се назначува Глигор Серафимов, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

Бр. 17-676/1
19 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

182.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ
НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ,
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ ФИЛМОВИ
„МАКЕДОНИЈА ФИЛМ“ — СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија филм“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

- Душко Апостолски,
- Мице Јанкуловски,
- Атанас Петровски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија филм“ — Скопје се именуваат:

- Предраг Пенушлиски, претседател на Градскиот комитет за образование, култура и физичка култура на Собранието на град Скопје,
- Рифат Јуршиди, член на Претседателството на Градскиот совет на ССМ — Скопје,
- Стефка Ристовска, судија на Општинскиот суд Скопје I.

Бр. 17-258/2
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

183.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ
НА РО МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР —
СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на РО Македонски народен театар — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

- Ахил Тунте,
- Иван Ивановски,
- Есад Имери.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на РО Македонски народен театар — Скопје се именуваат:

- Михајло Николовски, член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за образование, култура и физичка култура на Собранието на општина-та „Центар“ — Скопје,
- Панде Колемишевски, заменик на главниот уредник на весникот „Нова Македонија“ — Скопје,
- д-р Луан Старова, вонреден професор на Филолошкиот факултет во Скопје.

Бр. 17-102/2
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

184.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Живко Чинго, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

Бр. 17-482/2
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

185.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА
ОДБРАНА**

Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за народна одбрана Тодор Кралев, по негово барање, сметано од 1 април 1984 година.

Бр. 17-509/2
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

186.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За советник на републичкиот секретар за народна одбрана се назначува Алексо Стаменковски, началник на Одделение за план и анализа на ОНО и ОСЗ во Републичкиот завод за општествено планирање.

Бр. 17-601/1
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

187.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на републичкиот секретар за финансии се назначува Јован Чајковски, досегашен помошник на републичкиот секретар за финансии.

Бр. 17-602/1
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

188.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Љубен Србијанко, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-603/1
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

189.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува м-р Методи Герасимов, самостоен со-

ветник за пошумување и мелиорации на шумите во Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 17-609/1
6 април 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

190.

Врз основа на член 104, став 2 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 45/77, 9/78, 43/78, 38/81 и 50/82), републичкиот секретар за финансии, во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вистинскиот приход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, став 2 од Законот за даноците на граѓаните за 1983 година изнесува 3,0.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с. р.

191.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОЈА МОЖЕ ДА ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА УРЕДИТЕ ЗА ФАКАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ КОИ ГО ЗАГАДУВААТ ВОЗДУХОТ

1. Се определува организацијата на здружен труд Рударски институт — Белград — ООЗТ Рударски институт — Скопје да врши испитување на ефикасноста на уредите за фаќање и пречистување на гас, чад, пареа, прав и други штетни материи кои го загадуваат воздухот.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-265/1
10 февруари 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
енергетика, индустрија и
градежништво,
д-р Александар Маневски, с. р.

192.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XI седница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Запознавање на природата и општеството за II одделение од Климе Секуловски и Милка Секуловска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1984 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-21/1
5 март 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Живко Мадевски, с. р.

193.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XI седница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО ЗА I ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Запознавање на природата и општеството за I одделение од Александар Стојановски, Павлина Стојановска и Наум Димовски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1984 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-22/1
5 март 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Живко Мадевски, с. р.

194.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XI седница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ АЛГЕБРА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Алгебра за VII одделение од Роберт Ансаров, Душко Ачковски и Димитар Цицев, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1984 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-23/1
5 март 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Живко Мадевски, с. р.

195.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 57 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на XI седница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ НИЕ ЗБОРУВАМЕ И ЧИТАМЕ ГЕРМАНСКИ

1. Се одобрува употребата во училиштата за средно насочено образование на учебникот Ние зборуваме и читаме германски од Жмегач Марчетиќ.

Учебникот се презема од СР Хрватска. Истиот е одобрен за употреба во училиштата за средно образование од СР Хрватска од Секретаријатот за просвета, култура и физичка култура на СР Хрватска — решение бр. 41/20 од 12. VII. 1973 година, а е издаден од „Школска книга“ — Загреб.

2. Решението да се достави до Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-25/1
5 март 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Живко Мадевски, с. р.

196.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 162 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на XI седница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИЦИ

1. Се одобрува употребата во основните училишта на СР Македонија на следните учебници:

а) Германски јазик за V одделение од Гордана Бухман и Јелена Кончаревиќ.

Учебникот се презема од СР Србија. Истиот е одобрен за употреба во основните училишта на СР Србија од Просветниот совет на СР Србија — решение бр. 650-338 од 12. V. 1977 година, а е издаден од Институтот за странски јазици во Белград.

б) Ние зборуваме германски од Хајди Левриќ и Дуња Безјак.

Учебникот се презема од СР Хрватска. Истиот е одобрен за употреба во основните училишта на СР Хрватска од Секретаријатот за просвета, култура и физичка култура на СР Хрватска — решение бр. 1973/1 од 22. VI. 1976 година, а е издаден од „Школска книга“ — Загреб.

2. Решението да се достави до Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-24/1
5 март 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Живко Мадевски, с. р.

197.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 март 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 49 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд „Алгре-та“ во Ресен, Фабрика за одлеаноци „Фос“ во Скопје во состав на Сложената организација на здружениот труд Металски завод „Тито“ во Скопје, донесен со референдум на 29 април 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 27/83 од 11 јануари 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 49 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со член 42 став 1 од Законот за станбени односи и за неговата спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата, Судот утврди дека во оспорениот член 49 е утврден посебен основ за добивање бодови. Според овој член, комисијата за станбени прашања може да му додели на работникот до 20 бодови, по претходно прибавено мислење од општествено-политичките организации и раководството на Основната организација.

Според член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со самоуправен општ акт, помеѓу другото, самостојно ги утврдуваат основите и мерилата за добивање на стан на користење, но притоа не смеат да се повредат уставните и законските одредби. Според тоа самоуправно право е на работниците во организациите на здружениот труд во согласност со Уставот и законот да определат такви основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување на стан, со кои пред сè, ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците. Исто така, при определувањето на основите и мерилата по кои ќе се утврдува редот на првенство за распределба на станови, работниците можат освен социјално-економските да предвидат и објективно утврдени критериуми за придонесот на работникот во работата.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 49, работниците со референдум не утврдиле објективизирани основи и мерила врз основа на кои надлежниот орган во постапката на доделување на стан на работникот ќе му определи и соодветен број на бодови во зависност од работата и резултатите што работникот ги постигнува во работата, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со член 42 став 1 од Законот за станбени односи и дека е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 13/83

7 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

198.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 41 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен со референдум на 22 јуни 1980 година од работниците во Централното основно училиште „Климент Охридски“ во село Дурачка Река, општина Крива Паланка.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општината Крива Паланка за оценување уставноста и законитоста на членовите 42 и 47 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Климент Охридски“ во село Дурачка Река, општина Крива Паланка, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општината Крива Паланка поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на членовите 41, 42 и 47 од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

Според наводите во предлогот во член 41 од Правилникот не бил определен износ на надоместокот за прекувремена работа кој требало работниците да го утврдат со лично изјаснување, а не за тоа да одлучува работничкиот совет.

Разгледувајќи го член 41 од Правилникот, Судот утврди дека со него е предвидено кога работникот кој врши работи што спаѓаат во доменот на неговите работни обврски за време подолго од работното време (продолжено работно време), таа работа ќе се смета за прекувремена работа. Притоа е определено работникот во распределбата на средствата за лични доходи, по овој основ, да учествува со определен процент од пресметковниот основ кој е предвиден да биде регулиран со посебна одлука.

Работниците во основната организација со самоуправен општ акт, во согласност со Законот за работните односи, ги утврдуваат условите, случаите и начинот на воведување работно време подолго од 42 часа во неделата. Во член 31 од овој закон се утврдени случаите во кои работното време може да трае подолго од 42 часа во неделата. Овие случаи со Законот се точно определени и тие не можат да се прошируваат.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 41 од Правилникот е предвидено за прекувремена работа да се смета продолженото работно време што не претставува еден од случаите предвидени во член 31 од Законот за работните односи, Судот утврди дека оваа одредба од Правилникот не е во согласност со член 31 од Законот за работните односи.

Во врска со наводот од предлогот дека не е определена висината на надоместокот за прекувремена работа и дека неа не може да ја утврдува работничкиот совет, Судот смета дека тој надоместок, како и другите надоместоци на личниот доход, треба да бидат утврдени со референдум. Ова затоа што тој надоместок се исплатува од средствата за лични доходи на основната организација на здружениот труд за што работниците одлучуваат со референдум.

Понатаму, според наводите во предлогот, надоместокот за време на државните празници утврден во член 42 од Правилникот не бил уреден на начин согласен со Законот за здружениот труд, Законот за работните односи и Законот за државните празници.

Разгледувајќи го член 42 од Правилникот, Судот утврди дека со него е предвидено работник

кој работи во денови на државните празници по наредба на овластено лице на училиштето, односно за вршење на работи во рамките на неговите работни задачи, во распределбата на средствата за лични доходи учествува со 50% од пресметковниот основ за тие денови.

Според член 129 став 5 од Законот за здружениот труд и член 82 од Законот за работните односи на работникот му припаѓа надоместок на личниот доход за деновите на државните празници. Висината на тој надоместок според член 82 став 2 и член 83 од Законот за работните односи, се утврдува со самоуправен општ акт, во согласност со општествениот договор и самоуправната спогодба, доколку со закон поинаку не е определено.

Со оглед на тоа што висината на надоместокот за работа во државни празници е утврдена со оспорениот член од Правилникот, и што со закон поинаку не е определено, Судот утврди дека тој не е во спротивност со Законот за здружениот труд и не е во несогласност со Законот за работните односи.

На крајот, член 47 од Правилникот се оспорува затоа што за отсуство од работа во него било предвидено паушално намалување на личниот доход кое личело на казна наместо тоа намалување да било уредено во зависност од стварно изгубеното време.

Разгледувајќи го оспорениот член 47, Судот утврди дека тој се наоѓа во делот од Правилникот во кој се врши процена на извршените работи и работни задачи и вреднување на резултатите и квали-

тетот на трудот. Според него за користењето на работното време е потребно уредно доаѓање и одене на работа, а неговото рационално користење има влијание на непреченото извршување на работите и работните задачи. За неправилно користење на работното време месечната аконтација на личниот доход е предвидено да се намали за соодветен број на бодови зависно од тоа како работникот го користи работното време.

Придонесот на работникот во работата, согласно член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, покрај другото, се утврдува зависно и од користењето на работното време. Со оглед на тоа што во оспорениот член 47 од Правилникот е предвидено намалување на личниот доход на работникот сразмерно на времето за кое не е присутен на работа, а при тоа имајќи ја предвид природата на работата што се врши во училиштата, Судот утврди дека ваквиот начин на регулирање на прашањето за користењето на работното време не е во несогласност со Уставот и не е во спротивност со Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 183/82
7 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

173.

Врз основа на член 14 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување во Самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Северозападен регион, Собранието на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита — Северозападен регион, на седницата одржана на 30 март 1984 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН

Член 1

Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита — Северозападен регион (во натамошниот текст: Регионална заедница), се утврдуваат органите на управувањето на Регионалната заедница, извршните органи и постојаните органи и тела, како и други прашања сврзани со организацијата и функционирањето на Регионалната заедница.

1. Собрание на Регионалната заедница

Член 2

Собранието на Регионалната заедница е орган на самоуправувањето на Регионалната заедница.

Собранието ги врши работите од својата надлежност утврдени со самоуправни спогодби, врз основа на Уставот, закон, Самоуправната спогодба за здружување во Регионална заедница и оваа одлука.

Член 3

Собранието на Регионалната заедница го сочинуваат 33 делегати што се избираат од редот на делегатите на собранијата на општинските и Градската заедница во согласност со закон и Самоуправната спогодба за здружување во Регионалната заедница, од кои 22 во Соборот на делегатите на корисници

на услуги и 11 во Соборот на делегатите на даватели на услуги.

Член 4

Работите од својата надлежност Собранието на Регионалната заедница ги врши во рамноправен делокруг на двата собора, во самостоен делокруг на еден од соборите за прашањата за кои тој собор самостојно одлучува и на заеднички седници на соборите.

Член 5

Собранието на Регионалната заедница во рамноправен делокруг на двата собора:

1. покренува иницијативи за склучување самоуправни спогодби за основите на планот на развој на здравствената заштита во регионот во согласност со заедничките интереси, потреби и можности на работниците и другите работни луѓе;

2. ја утврдува политиката и донесува План за развој на здравствената заштита во регионот во согласност со општествените договори и самоуправни спогодби за основите на планот за развој склучен во општината, регионот и Републиката и обезбедува услови и презема мерки за остварување на таа политика и плановите за развој;

3. покренува иницијативи за склучување на самоуправни спогодби меѓу општинските заедници со кои се обезбедуваат средства за задоволување на личните и заедничките потреби кои се остваруваат во Регионалната заедница;

4. го утврдува нацртот на општите акти за кои се води јавна расправа и предлог на општите акти за кои, во согласност со одредбите на самоуправните спогодби за основање и овој статут, се одлучува со лично изјаснување на работните луѓе;

5. спогодбено со собранијата на општинските заедници учествува во донесувањето на самоуправните општи акти со кои во Регионалната заедница се утврдува единствено ниво и обем на правата и условите за користење здравствена заштита на подрачјето на Регионалната заедница и издачување на условите за обезбедување здравствена заштита;

6. донесува план и други самоуправни општи акти во областа на народната одбрана и општествената самозаштита во согласност со законот и другите прописи;

7. донесува финансиски план во согласност со планот за развој на здравствената заштита и ја усвојува завршната сметка;

8. донесува одлуки за основање здравствени организации со чија дејност се задоволуваат заедничките потреби и интереси во Регионалната заедница;

9. донесува одлуки за изградба, реконструкција и опремување на објекти за болничка здравствена заштита, заводи и институти во согласност со плановите и програмите за развој донесени во Регионалната заедница;

10. дава согласност за општествено-економската оправданост за основање, изградба на нов дел на здравствена организација или проширување на здравствена организација, како и претходна согласност за промена на дејноста на здравствените организации со чија дејност се задоволуваат заедничките потреби и интереси во Регионалната заедница во согласност со закон;

11. согласно со собранијата на општинските заедници донесува општи акти со кои се усогласуваат основите и мерилата за стекнување на доход со слободна размена на трудот на здравствените организации на подрачје на Регионалната заедница;

12. склучува општествени договори и самоуправни спогодби;

13. врши и други работи утврдени со закон, Самоуправната спогодба за основање и други самоуправни општи акти на Регионалната заедница.

Член 6

Соборот на делегати на корисници на услуги во самостоен делокруг:

1. го следи остварувањето на самоуправните општествено-економски односи во Регионалната заедница, го поттикнува развојот на тие односи и за таа цел презема или предлага соодветни мерки;

2. го следи остварувањето на правата на здравствена заштита и другите права во врска со здравствената заштита од делокруг на Регионалната заедница и во врска со тоа презема и предлага потребни мерки;

3. ги разгледува и заема ставови по прашањата кои во областа на здравствената заштита ги покриваат работниците и другите работни луѓе и нивните делегации и делегати, а кои се од посебен интерес за работниците во организациите на здружен труд и работните луѓе и граѓани во месните заедници;

4. ги разгледува извештаите и предлозите на Одборот за самоуправна контрола и предлага мерки за остранивање на согледаните недостатоци;

5. врши и други работи од значење за унапредување на положбата на работниците и другите работни луѓе како корисници на здравствена заштита и други права во врска со здравствената заштита.

Член 7

Соборот на делегати на даватели на услуги во самостоен делокруг:

1. го следи остварувањето на самоуправните општествено-економски односи во Регионалната заедница, го поттикнува развојот на тие односи и за таа цел предлага или презема соодветни мерки;

2. ги разгледува и заема ставови по прашањата кои ги покриваат работните луѓе и граѓани и нивните делегации и делегати, а кои се од посебен интерес за работниците во организациите на здружен труд во областа на здравствената заштита;

3. ја следи и анализира здравствената состојба и резултатите на трудот во пружање здравствена заштита на населението на територијата на општинските односно Регионалната заедница и утврдува мерки за унапредување на здравствената заштита;

4. се грижи за организирањето, работата и развојот на организациите на здружен труд во областа на здравствената заштита на подрачјето на Регионалната заедница;

5. дава иницијатива за склучување самоуправни спогодби заради регулирање на прашањата кои се од заеднички интерес за работниците во организациите

на здружен труд во областа на здравствената заштита на подрачјето на Регионалната заедница;

6. ги разгледува односите на здравствените и другите работници спрема корисниците на здравствената заштита и предлага мерки за унапредување на здравствената заштита;

7. ги разгледува и предлага мерки за остварување на еднаква општествено-економска положба на работниците во здравствените организации со положбата на работниците во другите организации на здружен труд;

8. врши и други работи од интерес за унапредувањето на здравствената заштита на работниците и другите работни луѓе и граѓани, како и други работи од интерес за работниците во здравствените организации.

Член 8

Освен работите односно задачите од членовите 6 и 7 на оваа одлука, Соборот на делегатите на корисници на услуги и Соборот на делегатите на даватели на услуги во самостоен делокруг:

1. избираат претседател и заменик претседател на Соборот;

2. формираат постојани и повремени одбори и комисии на соборите и именуваат нови членови;

3. го покренуваат прашањето на одговорност на работното тело и носителите на функции кои ги избира другиот собор;

4. врши и други работи во согласност со Самоуправната спогодба за основање и оваа одлука.

Член 9

Собранието на Регионалната заедница на заедничка седница на соборите:

1. го донесува Статутот на Регионалната заедница;

2. донесува деловник за работа;

3. донесува Програма за работа;

4. го усвојува Извештајот за работа и завршната сметка на Регионалната заедница;

5. го избира претседателот и заменикот претседател на Собранието, претседателот, заменикот претседател и членовите на Извршниот одбор, членови на постојаните и повремени работни тела на Собранието, како и претставници на Регионалната заедница во самоуправните органи и другите организации и заедници;

6. го именува и разрешува секретарот на Собранието на Регионалната заедница;

7. донесува општи акти за начинот на вршење на стручните, административните, помошните и други работи за потребите на Регионалната заедница;

8. склучува самоуправни спогодби со работната заедница за меѓусебните права, обврски и одговорности;

9. врши и други работи за кои соборите не одлучуваат во рамноправен делокруг.

Член 10

Со Деловникот за работа на Собранието на Регионалната заедница се уредува начинот на работа на Собранието, неговите органи и тела.

Член 11

Мандатот на делегатите во Собранието на Регионалната заедница трае 4 години, со тоа што мандатот на делегатите избрани на првите избори за делегати во Собранието на Регионалната заедница трае до истекот на мандатот на делегати на собранијата од чии состав се делегирани.

Член 12

Делегатите во Собранието на Регионалната заедница имаат права и должности утврдени со Уставот, законот и Самоуправната спогодба за здружување во Регионална заедница.

Другите права и обврски на делегатите ќе се утврдат со Деловникот за работа на Собранието на Регионалната заедница.

2. Претседател и заменик претседател на Собранието и претседатели на соборите

Член 13

Собранието на Регионалната заедница има претседател и заменик претседател на Собранието што се избираат од редот на делегатите во Собранието.

Мандатот на претседателот и заменикот претседател на Собранието трае 2 години без право на повторен избор.

Претседателот и заменикот на претседателот на Собранието за својата работа одговараат на Собранието.

Член 14

Претседателот на Собранието на Регионалната заедница:

— ја претставува Регионалната заедница;
— се грижи за организирање на работата на Собранието;

— ги свикува седниците на Собранието, а во договор со претседателите на соборите и седниците на соборите, го предлага дневниот ред за седниците и раководи со седниците;

— ги потпишува одлуките и другите акти што се донесени на заедничка седница на соборите, а заедно со претседателите на соборите ги потпишува одлуките и другите акти кои ги донеле соборите на одвоени седници за прашањата од рамноправен делокруг;

— се грижи за остварување на соработка со соработката на општинските заедници, како и со другите општествено-политички органи и организации;

— се грижи за примена на Статутот и Деловникот за работа на Собранието.

Член 15

Заменикот на претседателот го заменува претседателот на Собранието во случај на негова спреченост.

Член 16

Соборите на Собранието на Регионалната заедница избираат претседател и заменик на претседателот од редот на делегатите во Соборот.

Мандатот на претседателот и заменикот на претседателот на Соборот трае 4 години.

Заменикот на претседателот на Соборот го заменува претседателот на Соборот во случај на негова спреченост.

Претседателот и заменикот на претседателот на Соборот за својата работа одговараат пред Соборот.

Член 17

Претседателот на Соборот се грижи за организирање на работата на Соборот, ги свикува седниците на Соборот, го предлага дневниот ред за седницата на Соборот и раководи со седницата, ги потпишува одлуките и другите акти кои ги донесува Соборот, се грижи за примена на Статутот и Деловникот за работа.

3. Извршен одбор

Член 18

Собранието на Регионалната заедница има Извршен одбор како свој извршен орган.

Извршниот одбор има претседател и 10 членови.

Член 19

Претседателот, заменик претседателот и членовите на Извршниот одбор ги избира Собранието на Регионалната заедница на заедничка седница на соборите на начин утврден со Деловникот на Собранието.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години, со тоа што мандатот на делегатите — членови на Извршниот одбор избрани на првите избори за делегати во Собранието на Регионалната заедница трае колку и нивниот мандат на делегати во Собранието на Регионалната заедница.

Мандатот на претседателот и заменикот претседател на Извршниот одбор трае 4 години.

Член 20

Извршниот одбор ги врши следните работи и задачи:

1. се грижи за навремено и правилно извршување на одлуките, заклучоците и другите општи и поединечни акти на Собранието;

2. го утврдува предлогот на Статутот, самоуправните спогодби, општествените договори, плановите и програмите за развој и другите општи акти кои ги усвојува Собранието, доколку утврдувањето на предлозите на овие акти не е ставено во делокруг на друг орган односно тело на Собранието;

3. ги следи состојбите и проблемите во областа на здравствената заштита на подрачјето на Регионалната заедница и за тоа го известува Собранието и предлага соодветни мерки;

4. ги утврдува предлогот на Финансискиот план и завршната сметка;

5. се грижи за извршување на Финансискиот план и за каменско и рационално користење на средствата на Регионалната заедница во согласност со усвоените планови односно програми и со заклучоците и смерниците на Собранието;

6. го следи извршувањето на склучените спогодби, спроведувањето на здравствената заштита од страна на здравствените организации;

7. формира комисији и други постојани и повремени работни тела;

8. врши и други работи и задачи одредени со овој статут и заклучоците на Собранието.

Член 21

Извршниот одбор работи и одлучува на седници.

Претседателот на Извршниот одбор ги свикува седниците, раководи со седниците, го предлага дневниот ред и ги потпишува заклучоците и актите што ги донесува Извршниот одбор.

Член 22

Извршниот одбор полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинството на членови на Извршниот одбор.

4. Работни тела на Собранието

Член 23

Собранието ги има следните работни тела:

1. Комисија за развој на самоуправните општествено-економски односи,

2. Комисија за унапредување и развој на здравствената заштита и здравствената дејност,

3. Комисија за народна одбрана и општествена самозаштита,

4. Комисија за избор и именување,

5. Комисија за Статут и други општи акти.

Член 24

Комисијата за развој на самоуправните општествено-економски односи:

— го следи развојот на општествено-економските односи во Регионалната заедница од гледиште на примена на Уставот и законот, склучените општествени договори и спогодби и другите усвоени самоуправни општи акти и плански документи и му предлага на Собранието потребни мерки во врска со истите;

— го следи функционирањето на делегатскиот систем и предлага мерки за унапредување на тој систем;

— ги утврдува предлозите на самоуправните спогодби и другите самоуправни општи акти кои се склучуваат односно донесуваат на принцип на договарање односно усогласување на Регионалната заедница и другите учесници;

— дава мислење на предлозите на самоуправни-те општи акти кои Извршниот одбор или друго работно тело му ги предлага на Собранието на усвојување;

— врши други работи кои ќе ѝ ги довери Собранието.

Член 25

Комисијата за унапредување и развој на здравствената заштита и здравствената дејност:

— ги врши работите кои се однесуваат на организацијата и работата на здравствените организации што пружаат здравствена заштита на подрачјето на Регионалната заедница и општинските заедници од гледиште на остварување на целите и задачите утврдени со општествените договори и самоуправни спогодби и плановите за развој на здравствената заштита;

— ги разгледува предлозите, проектите и програмите за модернизација, организација на работата на здравствените организации што укажуваат здравствена заштита во Регионалната и општинските заедници со цел за унапредување на ефикасноста и квалитетот на здравствената заштита;

— ги утврдува предлог-одлуките за доверување на поедини научно-истражувачки работи од интерес за унапредување на здравствената заштита на подрачјето на Регионалната заедница со соодветни стручни и научни институции;

— го следи и проучува остварувањето на правата од здравствената заштита и предлага мерки за поизедначен обем и права на здравствената заштита во рамки на Регионалната заедница.

Член 26

Комисијата за народна одбрана и општествена самозаштита:

— ги приготвува плановите за одбрана во согласност со Законот и упатствата на надлежните органи и за таа цел остварува координација помеѓу надлежните органи на здравствените организации и Регионалната заедница;

— се грижи за спроведување на припремите од областа на народната одбрана;

— ги предлага потребните мерки за вршење на здравствена дејност во услови на војна, непосредна воена опасност и во вонредни состојби во согласност со плановите за одбрана;

— се грижи за спроведување на задачите на остварување и организација на општествената самозаштита;

— ги следи и проучува поодделни прашања од областа на општествената самозаштита;

— соработува со соодветните работни тела во собранијата на општинските заедници, здравствените организации и одборите за самоуправни контрола;

— врши и други работи во согласност со закон и одлуките на Собранието на Регионалната заедница.

Член 27

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор и именување од надлежност на Собранието на Регионалната заедница и му поднесува на Собранието предлози за избор, именувања и разрешувања.

Член 28

Комисијата за статут и други општи акти го изготвува нацрт-статутот и другите општи акти на Регионалната заедница, ја следи јавната дискусија по нацрт-статутот и другите општи акти и врз основа на искажаните предлози и мислења изготвува предлог на статутот и другите општи акти и врши работи во врска со измените и дополнувањата на статутот и другите општи акти на Регионалната заедница.

Член 29

Работните тела утврдени во член 23 од оваа одлука во точките 1, 2 и 5 се состојат од претседател и 4 члена, а работните тела утврдени во точките 3 и 4 се состојат од претседател и 2 члена, што ги

избира Собранието на Регионалната заедница за време од 4 години.

Постојаните и повремени работни тела во работите од својот делокруг поднесуваат предлози до Извршниот одбор и Собранието на Регионалната заедница

5. Секретар на Собранието на Регионалната заедница

Член 30

Собранието на Регионалната заедница има секретар што го именува на заедничка седница на соборите во согласност со Самоуправната спогодба за здружување во Регионална заедница.

Член 31

Секретарот на Собранието на Регионалната заедница:

— ја организира работата во Регионалната заедница;

— се грижи за подготвување на нацрт-самоуправните општи акти и другите материјали кои ги разгледува односно за кои одлучува Собранието на Регионалната заедница, нејзините органи и тела;

— се грижи за подготвување и организирање на седниците на Собранието, соборите на Собранието, Извршниот одбор и работните тела на Собранието;

— го спроведува и организира извршувањето на одлуките, заклучоците и другите акти кои ги донесуваат органите на Регионалната заедница;

— се грижи за правилна примена на законските и другите самоуправни општи акти усвоени во Регионалната заедница;

— ја застапува Заедницата во имотните и други правни односи кои произлегуваат од дејноста, односно работите и задачите на Регионалната заедница;

— врши наредбодавни функции за извршување на Финансискиот план на Регионалната заедница;

— ја раководи работната заедница што ги врши административните, финансиските и другите работи на Регионалната заедница;

— се грижи за остварување на јавноста во работата на Регионалната заедница и нејзините органи;

— врши и други работи кои со закон, овој статут и другите самоуправни општи акти, како и заклучоците на Собранието и неговите собори и Извршниот одбор му се ставени во надлежност.

Член 32

Во вршењето на своите права и должности секретарот на Собранието на Регионалната заедница соработува со претседателот на Собранието, претседателите на соборите, претседателот на Извршниот одбор и претседателите на одборите и комисиите.

Член 33

Секретарот на Собранието на Регионалната заедница има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и Извршниот одбор и да учествува во нивната работа, но без право на одлучување.

Секретарот на Собранието на Регионалната заедница е должен на Собранието и Извршниот одбор на нивно барање да им дава објаснување и одговори на прашањата од делокругот на својата работа и работата на работната група.

Член 34

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-3457/2

30 март 1984 година

Скопје

Претседател,
Бранко Стојмановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

174.

Врз основа на член 106 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите на работниците во организациите на здружениот труд — даватели на услугите, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на корисниците — земјоделци за 1984 година на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Корисниците — земјоделци го плаќаат придонесот за здравствена заштита и тоа:

а) за задолжителните видови на здравствена заштита:

— 7,20% од катастарскиот доход — за корисниците кои имаат сопствена земја;

— 1,040,00 по домаќинство — за корисниците кои земаат земја под наем;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 1,80% од катастарскиот доход — за корисниците кои имаат сопствена земја;

— 260,00 по домаќинство — за корисниците кои земаат земја под наем.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5668

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,

Васил Здравески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — МАКЕДОНСКИ БРОД

175.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на ден 14 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работниците, кој не може да биде помал од:

— 6.265,00 динари за неквалификувани работници,

— 7.267,00 динари за полуквалификувани работници,

— 8.081,00 динари за квалификувани работници,

— 9.998,00 динари за висококвалификувани работници,

— 6.255,00 динари за лица на практика (волонтери),

— 6.265,00 динари за домашни помошнички.

Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанството, односно училиште за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основната е наградата што ја прима но не помалку од:

— 850,00 динари за ученици од I година,

— 1.100,00 динари за ученици од II година,

— 1.500,00 динари за ученици од III година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци, бр. 5481 од 24. XII. 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 156/1

14 декември 1983 година

Македонски Брод

Собрание на Општинската

заедница

Претседател,

д-р Цветанка Трајаноска, с. р.

Собор на корисници — работници

Претседател,

Ружа Србиноска, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Наум Дејкоски, с. р.

176.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 14 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИФАЌАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

Член 1

Заложително здравствено се осигурени како работници и иселениците — повратници од странство и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни договори и конвенции за здравствено осигурување, како Австралија, Шведска, Швајцарија и др., додека ре-

довно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — М. Брод.

Лицата од претходниот став се стекнуваат со својство на корисници на здравствена заштита, ако во државата од која се враќаат престојувале најмалку 6 (шест) месеци непрекинато.

Член 2

Придонесот за здравствено осигурување на лицата од претходниот член го плаќа Заедницата за вработување, во посгојан месечен износ од 410,00 динари за 1984 година по корисник.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5464 од 28 декември 1981 година.

Бр. 164

14 декември 1983 година

М. Брод

Претседател,

д-р Цветанка Трајаноска, с. р.

177.

Врз основа на член 32 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите од организациите на здружен труд од областа на здравството — даватели на услуги, одржана на 14 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се корисници на здравствена заштита (во натамошниот текст: корисник) според Законот за здравствена заштита, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека корисникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување и корисникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваниите членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 1.000,00 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 600,00 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно заедно не го надминуваат износот од 3.000,00 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не го

надминуваат износот од претходниот член на оваа одлука и ако корисникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку од 500,00 динари месечно.

Член 5

Лицата кои корисникот ги зел на издржување осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како деца кои корисникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или спречени за стопанисување (ученици, студенти, азилирани, во затвор и сл.), односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и родителите немаат сопствени приходи доволни за издржување. Сето ова под услов да обата родители не се способни за стопанисување или се спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земени на издржување, во смисла на претходниот став, немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинството, не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приход, во смисла на членот 3 од оваа одлука, не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установуваат одделните примања, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Со денот на донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5484 од 24 декември 1982 година.

Бр. 163

14 декември 1983 година

М. Брод

Претседател,

д-р Цветанка Трајаноска, с. р.

178.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услуги и Соборот на делегатите на здружениот труд на здравството — даватели на услуги, одржана на 14 декември 1983 година, донесе.

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употреба на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на терет на средствата на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод (во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото

на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени лекарската комисија дополнително по барање на корисникот и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превозот се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај — железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместок се зема пониската тарифа.

Член 4

Ако корисникот според посебни прописи има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На корисник кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот, не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист, на кого корисникот му е упатен на прв преглед, најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога корисникот, во смисла на претходниот став, е упатен односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, кој на упатениот корисник пружил здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди колку време корисникот тука се задржал во врска со прегледот (датум и часови) оверен со печат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита. Ако не е констатиран часот на почетокот и завршувањето на времето на задржувањето, се исплатува само половина дневница од износот утврден во член 7.

Член 7

Надоместок на име исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на корисникот изнесува и тоа:

1. на подрачјето на Заедницата — Прилеп, Крушево и Брод Македонски — 100,00 динари,
2. во Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 175,00 динари,
3. во Скопје — 190,00 динари,
4. надвор од подрачјето на СРМ — 220,00 динари,
5. во други центри на републиките и покраините — 270,00 динари.

За корисниците — деца до навршување на 7 годишна возраст, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место, заедно со часовите поминати на пат, траеле повеќе од 12, а помалку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Член 8

Барањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица.

Бр. 162

14 декември 1983 година

М. Брод

Претседател,

д-р Цветанка Трајаноска, с. р.

179.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, на заедничка седница на соборите на корисниците на услуги работници и земјоделци, одржана на 14 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на корисник на здравствена заштита (во натамошниот текст: корисник) од подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

- 1.450,00 динари, во случај на смрт на корисник до едногодишна возраст;
- 2.146,00 динари, во случај на смрт на корисник од 1—7 годишна возраст;
- 2.958,00 динари, во случај на смрт на корисник од 7—14 годишна возраст;
- 3.712,00 динари, во случај на смрт на корисник над 14 годишна возраст.

Член 3

Во случај корисникот да умре во подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, надоместокот од претходниот член се зголемува за 30%, без оглед каде е извршен закопот.

Доколку корисникот умре во странство надоместокот од член 2 се зголемува за 50% без оглед каде е извршен закопот.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на корисникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ во таа земја дека лицето умрело во странство.

Член 5

На членовите на потесното семејство на корисникот кој умрел, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основната за надоместок на личен доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, привремен надоместок,

при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членовите на семејството ако членовите на семејството користеле здравствена заштита по основ на корисникот кој умрел.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува со денот на смртта односно закопот на корисникот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на трошоците за закон и посмртна помош, бр. 5482 од 24. XII. 1982 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 161

14 декември 1983 година

М. Брод

Претседател,

д-р Цветанка Трајаноска, с. р.

180.

Врз основа на член 112 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — М. Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 14 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни корисници на здравствена заштита се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 264,00 динари од кои: 82,50 динари за задолжителна здравствена заштита, 165,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 16,50 динари во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 155,00 динари од кои: 48,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 97,00 динари за останатите права од здравственото осигурување и 9,50 динари за случаи на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 133,00 динари од кои: 42,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 91,00 динари за останатите права од здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно во износ од 265,00 динари од кои: 82,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 183,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должности, во износ од 133,00 динари од кои: 42,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 91,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 265,00 динари од кои: 82,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 183,00 динари за останатите права;

7. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 265,00 динари на член од кои: 82,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 183,00 динари за останатите права;

8. пензионери од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако со меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 256,00 динари по член од кои: 80,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 176,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. ученици во средното насочено образование и студентите на вишото и високото образование, за време на практичната работа во врска со наставата, во износ од 55,00 динари;

2. лица кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за случај на инвалидност, во износ од 55,00 динари;

3. лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 55,00 динари;

4. лица кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должноста, во износ од 55,00 динари;

5. лица кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 81,00 динари;

6. лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветните организации на здружен труд, во износ од 81,00 динари;

7. лица учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 55,00 динари;

8. лица кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажување на таквата помош, според соодветните прописи, во износ од 55,00 динари;

9. лица кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор, во износ од 81,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука освен за оние од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, број 5480 од 24 декември 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 160
14 декември 1983 година
М. Брод

Собрание на Регионалната
заедница
Претседател,
д-р Цветанка Трајаноска, с. р.

Собор на даватели на услуги,
Претседател,
д-р Наум Дејкоски, с. р.

Собор на корисници на услуги
— работници
Претседател,
Ружа Србиноска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — КРУШЕВО

181.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд од областа на здравството — даватели на услугите, одржана на 15 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ —
РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за здравствена заштита за 1984 година се определува во висина од 8,50% од личниот доход и другите примања, во кој се содржани:

— придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3,00%;
— придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата од 5,50%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица за пресметување на придонесот кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални

болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена се посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 168
15 декември 1983 година
Крушево

Собрание на Општинската СИЗ
Претседател,
Васил Мандилоски, с. р.

Собор на работници — корисници
на услуги
Претседател,
Захарица Порчу, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р Никола Маркоски, с. р.

182.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 15 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ
КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, а за кои со Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работниците, кој не може да биде помал од:

— 6.265,00 динари, за неквалификувани работници;

- 7.267,00 динари, за полуквалификувани работници;
 - 8.081,00 динари, за квалификувани работници;
 - 9.898,00 динари, за висококвалификувани работници;
 - 6.255,00 динари, за лица на практика (волонтери);
 - 6.265,00 динари, за домашни помошнички.
- Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанството, односно училиште за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основница е наградата што ја прима но не помалку од:

- 850,00 динари, за ученици од I година;
- 1.100,00 динари, за ученици од II година;
- 1.500,00 динари, за ученици од III година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 5481 од 24. XII. 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 170

15 декември 1983 година

Крушево

Собрание на Општинската СИЗ

Претседател,

Васил Мандилоски, с. р.

Собор на работници — корисници
на услуги

Претседател,

Захарица Порчу, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Никола Маркоски, с. р.

183.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/89) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, на заедничка седница на соборите на корисниците на услуги работници и земјоделци, одржана на 15 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на корисник на здравствена заштита (во натамошниот текст: корисник) од подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

- 1.450,00 динари, во случај на смрт на корисник до едногодишна возраст;
- 2.146,00 динари, во случај на смрт на корисник од 1—7 годишна возраст;
- 2.958,00 динари, во случај на смрт на корисник од 7—14 годишна возраст;
- 3.712,00 динари, во случај на смрт на корисник над 14 годишна возраст

Член 3

Во случај корисникот да умре вон подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, надоместокот од претходниот член се зголемува за 30%, без оглед каде е извршен закопот.

Доколку корисникот умре во странство, надоместокот од член 2 се зголемува за 50% без оглед каде е извршен закопот.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на корисникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрениите, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ во таа земја дека лицето умрело во странство.

Член 5

На членовите на потесното семејство на корисникот кој умрел, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основницата за надоместокот на личен доход односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, привремен надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членовите на семејството ако членовите на семејството користеле здравствена заштита по основ на корисникот кој умрел.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува со денот на смртта односно закопот на корисникот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 5482 од 24. XII. 1982 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 174

15 декември 1983 година

Крушево

Претседател,

Васил Мандилоски, с. р.

184.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услуги и Соборот на делегатите на здружениот труд на здравството — даватели на услуги, одржана на 15 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на терет на средствата на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Крушево (во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан, со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по барање на корисникот и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превозот се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај — железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместок се зема пониската тарифа.

Член 4

Ако корисникот според посебни прописи има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На корисникот кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот, не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист, на кого корисникот му е упатен на прв преглед, најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога корисникот, во смисла на претходниот став, е упатен односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, кој на упатениот корисник пружил

здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди колку време корисникот тука се задржал во врска со прегледот (датум и часови) оверен со печат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита. Ако не е констатиран часот на почетокот и завршувањето на времето на задржувањето, се исплатува само половина дневница од износот утврден во член 7.

Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на корисникот изнесува и тоа:

1. на подрачјето на Заедницата — Прилеп, Крушево и Брод Македонски — 100,00 динари,
2. во Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 175,00 динари,
3. во Скопје — 190,00 динари,
4. надвор од подрачјето на СРМ — 220,00 динари,
5. во други центри на републиките и покраините — 270,00 динари.

За корисниците — деца до навршување на 7-годишна возраст, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите поминати на пат траеле повеќе од 12, а помалку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Член 8

Барањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица.

Бр. 173

15 декември 1983 година

Крушево

Претседател,
Васил Мандилоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

185.

Врз основа на член 100 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 6 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравствено осигурување за кои со Закон не се утврдуваат основици за придонес.

Член 2

Основата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лица вработени кај

приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници и домашни помошнички — 7.000 динари,
- за полуквалификувани работници — 9.000 динари,
- за квалификувани работници — 11.000 динари,
- за висококвалификувани работници — 13.000 динари.

Член 3

За вработените лица кај лица што вршат занаетчиска и друга професионална дејност основницата се утврдува според школската подготовка и тоа:

- со средна школска подготовка — 11.000 дин.
- со виша школска подготовка — 13.000 дин.
- со висока школска подготовка — 15.000 дин.

За приправниците до една година овие основници се намалуваат за 30%.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 0805-1166/3 од 29 декември 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-281/15

6 март 1984 година

Тетово

Претседател,
Крсто Мисоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО

186.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 и член 34 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 29 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО ЗА 1984 ГОДИНА

I

Одлуката за утврдување на пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1984 година, донесена од Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на седницата одржана на 26 декември 1983 година, бр. 0802-2258, („Службен весник на СРМ“ бр. 1/84), се менува и гласи:

II

Пресметковната стапка за здружување на средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, за 1984 година се утврдува на бруто личниот доход и тоа:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанска и нестопанска дејност — 1,70%;
2. придонес од личен доход од земјоделство — 0,15%;
3. придонес од личен доход за лицата кои вршат самостојна дејност — 0,30%;

III

За организациите на здружен труд од:

— основното и средното насочено образование и од социјалната заштита пресметковната стапка се утврдува во висина од 50% од општата стапка;

— високото и вишото образование, општествена заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни богатства и од областа на сценско-музичките дејности, пресметковната стапка се утврдува во висина од 70% од општата стапка.

IV

Средствата од пресметковната стапка за општествена заштита на децата се распоредуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата и тоа врз основа на утврдените облици, обемот, мерилата и критериумите со програма за развој на општествената заштита на децата и со финансиски план за развој на општествената заштита на децата во 1984 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0801-186

29 февруари 1984 година

Тетово

Претседател,
Хамит Алиу, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО

187.

Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата, на седницата одржана на 26 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО

Член 1

Член 2 точка 2 од Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ на културата се менува и гласи:

„Придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,30%, од кои за ОСИЗ на културата 0,15% и Републиката заедница на културата 0,15%, со исклучок на РО од основното, средното насочено образование и социјалната заштита кои ќе плаќаат по стапка од 0,15% (50% од општата), а РО од високото и вишото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни богатства и од областа на сценско-музичките дејности ќе плаќаат по стапка од 0,21% (70% од општата стапка).“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1984 година.

Бр. 08-87

26 март 1984 година

Тетово

Претседател,
д-р Невзат Хавзиу, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ

188.

Врз основа на член 198 став 1 точка 19 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Радовиш, Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Радовиш, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците се определува во износ од 70% во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 40%;

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови од 30%.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност, ќе плаќаат паушален придонес за здравствена заштита од по 500 динари по член на своето домаќинство годишно и тоа:

— 250 динари на име придонеси за задолжителните видови на здравствена заштита;

— 250 динари на име придонес за здравствена заштита над задолжителните видови и за други права.

Член 2

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствена заштита на работните луѓе кои вршат земјоделска дејност со средства за работа на кои постои право на сопственост за 1983 година, бр. 01-113.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, со важност од 1. I. 1984 година.

Бр. 0201-103/5

21 март 1984 година

Радовиш

Претседател,
Васка Паргалова, с. р.

189.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните заедници на здравствено осигурување и член 29 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Радовиш на седницата на Соборот на делегатите на работници — корисници на услуги и на Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услуги, одржана на 21 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1984 година се определува во висина од 8% од бруто личниот доход и други примања, во кој се содржани:

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита што припаѓаат над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување од 40%;

— тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, во висина од:

— 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и други обврски, освен данокот на доход;

— 0,50% од основицата од која се пресметуваат придонесите на здравственото осигурување предвидени со став 1 од овој член за организациите на здружен труд и други организации и заедници кои не остваруваат доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува по посебна стапка во висина од 2% од нето личните доходи односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно на тарифите на придонесот определен во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на заедницата за вработување и паричниот надоместок на привремено невработените лица се определува на 8% од нето примањата.

За лицата пријавени во заедницата за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува посебниот износ на име паричен надоместок на привремено невработените лица во времето за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надоместок на привремено невработени лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Лицата кои работат по договор за дело ќе плаќаат придонес од 0,5% од исплатениот надоместок.

Член 4

Доколку со Законот за здравствена заштита и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница, основицата за пресметување на придонесот е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапка, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износот ако и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 5

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополнил налогот — уплатница согласно со одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 6

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзаниците на начин утврден со Законот, Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Радовиш и други општи акти на Општинската заедница.

Член 7

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1984 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0201-103/4

21 март 1984 година

Радовиш

Претседател,

Васка Марталова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

190.

Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 2 од Законот за измени на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), Законот за привремена забрана за располагање со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката од 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83) и член 21 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна заедница на културата — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на културата — Титов Велес, на седницата одржана на 7 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА*

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА СО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси што ќе ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личните доходи од нестопанството заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата — Титов Велес и за здружување на средствата со Републиката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Стапките на придонесите за 1984 година изнесуваат:

1. 0,66% од доходот на ОЗТ;
2. 0,50% од личен доход на работниците од работен однос во нестопанските дејности;
3. 0,15% од личен доход од работен однос од самостојно вршење на стопанска дејност;
4. 0,15% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;
5. 0,15% од личен доход на работниците кои се занимаваат со земјоделска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Титов Велес здружува средства со Републиката заедница на културата — Скопје.

* Со објавувањето на оваа одлука се прогласува за неважна Одлуката бр. 08-505/1, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 8 од 14 март 1984 година.

публичката заедница на културата со издвојување на:

— 0,25% од доходот на ООЗТ на општината;

— 0,20% од личен доход од работен однос на нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што Општинската заедница на културата — Титов Велес ги здружува со Републиката заедница на културата ќе изнесува максимум добиен со примена на наведените проценти.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе го врши Службата на општественото книговодство — филијала Титов Велес.

Член 5

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход вработените во основното и средното насочено образование од Титов Велес во висина од 50% во однос на стапката 0,30% на СИЗ на културата, утврдена со Одлуката број 08-16 од 24 јануари 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/83, на Собранието на СИЗ на културата — Титов Велес, односно 0,35% да плаќаат организациите од основното и средното насочено образование.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-16 од 24 јануари 1983 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-87

7 февруари 1984 година

Титов Велес

Претседател,

Јован Зографски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО

191.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 16 став 1 точка 3 од Статутот на ОСИЗ за образование — Кратово, Собранието на ОСИЗ за образование — Кратово, на седницата одржана на 6 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за образование за 1979 година, бр. 35/2 од 13. II. 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/79) и во 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Кратово“, а ќе се применува при наплатата на придонесот за образование за 1984 година.

Бр. 27/1

6 април 1984 година

Кратово

Претседател,

Глигор Донеv, с. р.

ОБЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува дека во Регистарот на производители на саден материјал, за производство на шумски саден материјал, за запишана следната организација на здружен труд:

ООЗТ Шумско стопанство „Демир Капија“ — Демир Капија.

Бр. 09-588
28 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

Огласен дел**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 59 од 26. I. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1878-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Центарот за згрижување и дневен одмор на корисниците на пензија на град Скопје, Р. О. во основање — Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 3.

Центарот е основан со одлуката 02 бр. 14832/8 од 27. XII. 1983 година.

Основач на Центарот е Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на град Скопје — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основни дејности: Обезбедување услови за сместување, исхрана, одмор и рекреација, културно-забавен живот и други активности на корисниците на пензија.

Споредни дејности: отстапување простории на општествено-политичките организации за одржување на состаноци и културно-забавни приредби, како и укажување угостителски услуги на корисниците на пензија кои не се сместени во домовите за живеење.

Во склопот на домот на пензионерите им се обезбедува здравствена заштита преку соодветна здравствена организација.

Работната организација — Центарот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Центарот одговара со сите свои средства.

За обврските на Центарот, сторени во правниот промет со трети лица, одговара неограничено супсидијарно и основачот.

Лице овластено за застапување е Соколе Дамчевски, привремен работороден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 59/84. (71)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 128 од 7. VI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-471-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за култура — Винаца со следните податоци: На Тасев Т. Благој му престанува правото за потпишување на жиро-сметката на ОСИЗ за култура — Винаца. За претседател на Собранието е избран Атанасов Јован, а за претседател на Извршниот одбор на Заедницата Стаменков Крум и двајцата се определени за потписници на ОСИЗ на културата — Винаца.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на ОСИЗ на културата — Винаца, бр. 0201-37 од 22. IV. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 128/83. (10)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 127 од 7. VI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-474-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Винаца со следните податоци: На Павловски Јаким му престанува правото за потпишување на жиро-сметката на ОСИЗ на физичката култура — Винаца. За претседател на Собранието на Заедницата е избран Илиев Богдан а за претседател на Извршниот одбор на Општинската СИЗ за физичка култура — Винаца Миланов Драган кои ќе ја потпишуваат жиро сметката на Заедницата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на Општинската СИЗ на физичката култура — Винаца, бр. 0201-39 од 25. IV. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 127/83. (11)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 57 од 7. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-459-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Заедницата за вработување, Ц. О. — Винаца со следните податоци: На Арсов Коцев Киро, досегашен в. д. секретар на Заедницата за вработување со ц. о. — Винаца, му престанува правото за потпишување. За в. д. секретар е именуван Ѓорѓиев Крстев Симеон, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува истата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на Заедницата за вработување, бр. 02-152 од 2. III. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 57/83. (12)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 116 од 22. IV. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-227-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Ветеринарна станица „Здравје“ — Винаца со следните податоци: На Михајлов Јанко, досегашен директор на РО Ветеринарна станица „Здравје“, ц. о. — Винаца, му престанува правото за застапување, а за директор е именуван Салтиров Момчило кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница, бр. 180 од 25. XII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 116/83. (13)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 174 од 22. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-72-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Здравствениот дом „Гоце Делчев“, Ц. О. — Делчево со следните податоци: Му престанува правото за застапување на д-р Станко Ракочевски, досегашен в. д. директор на Здравствениот дом „Гоце Делчев“, ц. о. — Делчево, а за в. д. директор е именуван д-р Иван Стоичовски кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот

дом „Гоце Делчев“, ц. о. — Делчево; бр. 0202-678 од 19. VIII. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 174/83. (14)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 45 од 25. II. 1983 година на регистарска влошка бр. 1-72-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Здравствениот дом „Гоце Делчев“ Ц. О. — Делчево со следните податоци: И престанува правото за застапување на д-р Вера Мицевска, досегашен в. д. директор на Здравствениот дом „Гоце Делчев“, Ц. О. — Делчево, а за в. д. директор е именуван д-р Станко Ракочевски кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот дом „Гоце Делчев“ — Делчево, бр. 0202-127 од 21. II. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 45/83. (15)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 39 од 18. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-178-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на Комуналната работна организација „Водовод“ — Кочани со следните податоци: Комуналната работна организација „Водовод“ од Кочани ја проширува својата досегашна дејност, што ја обавува, уште и со:

- производство и дистрибуција на топлина;
- производство и дистрибуција на пареа и топла вода за греење на погони и други цели — топлани;

- поставување и поправка на градежни инсталации, внатрешни водоводни, канализациони и електрични инсталации, како и инсталации на парно греење.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Комуналната работна организација „Водовод“ — Кочани, бр. 02-177 од 16. II. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 39/83. (16)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 201 од 7. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-619-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Пробиштип.

Основни дејности:

- употреба и користење на вода;
- заштита и одбрана од штетното дејство на водата;
- заштита на водата од загадување;
- заштита на бреговите на езерата и коритата на водотеците;
- одржување на водостопански објекти и постројки;
- реконструкција на водостопански објекти и постројки;
- изградба на нови хидромелиоративни системи;
- договарање, соработка и преземање на заеднички акции и активности што се од значење за сите членови на заедницата;
- решавање и предлагање на системски прашања од областа на водостопанството;
- меѓусебно утврдување на плановите и програмите за среднорочен и долгорочен развој на водостопанството како дејност од посебен општествен интерес и неговото вклучување во општата политика на општествениот и стопанскиот развој;
- унапредување на самоуправниот интересно организирање на водостопанството заради унапредување на општествено-економските односи во водостопанството.

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Игњат Михајлов, претседател на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство — Пробиштип, ќе ја застапува со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 201/83. (17)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 150 од 17. VI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-80-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Ученичкиот дом „Доне Божинов“, Ц. О. — Пробиштип со следните податоци: И престанува правото за застапување на Пецевска Пенка, досегашен в. д. директор на Ученичкиот дом „Доне Божинов“, Ц. О. — Пробиштип, а за в. д. директор е именуван Миланов Драган кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на Ученичкиот дом „Доне Божинов“, Ц. О. — Пробиштип, бр. 0203-121 од 13. VI. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 150/83. (18)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 157 од 30. VI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-431-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО за стопанисување со води „Мантово“, Ц. О. — Радовиш.

Основни дејности:

1. Стопанисување со води:
 - искористување на водите од природните водотеци и вештачки создадените објекти, постројки и акумулации, заради наводнување и водоснабдување;
 - заштита на водите од загадување; заштита од поплави и ерозија; одронување и енергетско користење на водите.

2. Изведување:

- сите видови објекти и постројки; уредување на порои; регулација на реки и водотеци; изградба на пагизта и придружни објекти; одржување на сите видови водостопански објекти и изработување бетон и бетонски производи.

3. Искористување на минерални сировини, чакал, песок и камен за свои потреби и за потребите на трети лица, со техничка експлоатација и преработка.

Во правниот промет со трети лица има потполни и неограничени овластувања и целосна одговорност.

Чаракчиев Ристо в. д. директор, ќе ја застапува организацијата со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на организацијата и Одлуката на Централниот работнички совет на ЗИК „Радовишко поле“ — Радовиш — основач, бр. 02-587 од 4. VI. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 157/83. (19)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 118 од 4. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-637-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ за водостопанство со Ц. О. — Свети Николе.

Основни дејности:

- договарање и самоуправни спогодување за прашањата од заеднички интерес на корисниците и на давателите на услугите од областа на водостопанството;
- употреба и користење на водите;
- заштита и одбрана од штетните дејства на водите;
- заштита на коритата и бреговите на водотеците и акумулациите;

- заштита на водите од загадување;
- обезбедување на вода за пиење и други потреби;
- наводнување и одводнување на земјоделското и другото земјиште;
- заштита од ерозија и уредување на порои;
- организирање и насочување на експлоатацијата на песок, чакал и камен од природните водотеци;
- изградба, одржување и реконструкција на водостопански објекти и постројки;
- други работи што се од заеднички интерес од областа на водостопанството.

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ за водостопанство — Свети Николе одговара со сите свои средства, Ц. О.

Тасев Јован Симо, секретар, ќе ја застапува Општинската самоуправни интересна заедница со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти, потврдени со Одлуката на Собранието на општината Свети Николе, бр. 0106-301 од 23. III. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 118/83. (20)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 44 од 24. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-627-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за водостопанство за водостопанското подрачје на општината Берово, ул. „Маршал Тито“ бб. Берово.

Основни дејности:

- 04000 — водостопанство;
- 040001 — искористување и употреба на вода;
- 040002 — заштита од штетното дејство на водите;
- 0502-05020 — нискоградба и хидроградба;
- 050202 — изградба на хидроградежни објекти;
- 1104-11040 — проектирање и сродни технички услуги.

Во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите не одговараат за обврските на СИЗ. Кацарски Илија и Здравковски Васил и двајцата го претставуваат ф

Заедницата ќе ја застапуваат и потпишуваат Кацарски Илија и Здравковски Васил и двајцата го претставуваат колегијалниот работоводен орган.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на СИЗ, одобрени со решението на Собранието на општината Берово бр. 08-402/1 од 18. II. 1983 година и решението бр. 08-403/1 од 18. I. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 44/83. (9)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 112 од 15. IV. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-65-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — Струмица со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Стојанов Стојан, досегашен директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“ — Струмица, а за индивидуален работоводен орган е именуван Николов Илија кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 112/83. (21)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 167 од 26. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-639-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ за комунални дејности во општината Струмица, Ц. О. — Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 35.

Основни дејности:

- ја организира и следи изградбата и одржувањето на комуналните објекти, уреди и инсталации;

покренува иницијатива за унапредување на комуналната дејност и за распишување на местен самопридонес; ги утврдува условите за сместување на возилата на јавни паркиралишта, јавни гаражи, повластици во јавниот и градскиот сообраќај, претплатни карти, такси станици и др.; го следи спроведувањето на донесените одлуки, другите мерки и акции кои се однесуваат на средствата за уредување на градежното земјиште и нивното користење; учествува во програмирањето на урбанистичката дејност и нејзиното финансирање и реализирање на тие програми; врши и други работи од областа на комуналната дејност, предвидени со законски прописи, Статутот на општината Струмица, Статутот на Заедницата и другите општествени договори и самоуправни спогодби.

Во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства, ц. о.

Основачите не одговараат за обврските на Самоуправната интересна заедница.

Заедницата ќе ја застапува Слободан Косев, претседател на Собранието на Самоуправната интересна заедница за комунални дејности во општината Струмица, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на СИЗ за комунални дејности и решението на Собранието на општината Струмица за потврдување на Статутот на СИЗ за комунални дејности бр. 02-465/1 од 8. VII. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 167/83. (22)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 68 од 16. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-628-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ за управување и користење на пасиштата и утрините во општината — Свети Николе.

Основни дејности:

- ја утврдува политиката на развојот и унапредувањето на пасиштата и утрините;
- донесува годишни и повеќегодишни програми за развој;
- обезбедува средства за одржување и мелиорација на пасиштата;
- утврдува единствени стандарди за унапредувањето и користењето на пасиштата и утрините;
- утврдува податоци за природните и економските услови на пасиштата и утрините;
- утврдува податоци за капацитетите изразени во површини и катастарски класи, остварени приноси, како и бројот на добитокот кој може да се напасува на пасиштата;
- презема мерки и вложува средства за зголемување на приносите, за уредување на објектите за вода за пиење, заштита на објектите од ерозија;
- утврдува податоци за поилата на пасиштата;
- го утврдува начинот за користењето и времето за напасување;
- врши и други работи утврдени со закон, Одлуката за основањето, Статутот и другите акти.

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

ОСИЗ ќе ја застапува Александар Јосифов, секретар, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на општината Свети Николе, бр. 02-473/3 од 31. III. 1975 година и другите самоуправни општи акти.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 68/83. (23)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 129 од 18. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-107-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Заводот за заштита на спомениците на културата и народен музеј Ц. О. — Штип со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Васил Нетков, досегашен директор на Заводот за

заштита на спомениците на културата и народен музеј — Штип, а за индивидуален рабџоводен орган, односно в. д. директор е именуван Ангеловски Никола кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на Народниот музеј — Штип, бр. 0201-151/2 од 16. V. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 129/83. (24)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 31 од 3 II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-526-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на СИЗ за старосно осигурување на земјоделците на општината Штип, Ц. О. — Штип со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Атанасков Емануел, досегашен секретар на СИЗ за старосно осигурување на земјоделците на општината Штип, ц. о. — Штип, а за секретар е назначен Шутев Велимир кој со неограничени овластувања ќе ја застапува Заедницата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците, бр. 04-2/8 од 24. XII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 31/82. (25)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 155 од 27. VI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-8-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на РО Народна библиотека „Гоце Делчев“, Ц. О. — Штип со следните податоци:

Досегашната дејност се дополнува уште и со споредна дејност:

— обавување сервисни услуги за подврзување на книги и продавање на монографски и периодични публикации за потребите на организациите на здружен труд, од повремени карактер.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Заклучокот на Извршниот совет на Собранието на општината Штип, бр. 08-1679/1 од 16. VI. 1983 година и Одлуката на Соборот на работните луѓе на Библиотеката од 7. VI. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 155/83. (26)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 195 од 1. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-640-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Деловната заедница за заедничка набавка на електронска опрема, Ц. О. — Штип.

Основни дејности: заедничка набавка и користење на електронска опрема.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства, ц. о.

Деловната заедница ќе ја застапува Андонов Величко, раководител на работната заедница, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Деловната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 195/83. (27)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 113 од 18. VI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-636-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Штип.

Основни дејности:

140212 — 040001 — искористување и употреба на водите;

— 040002 — заштита од штетното дејство на водите;

— 040003 — заштита на водите од загадување;

— 050202 — изградба на хидроградежни објекти.

Во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства, Ц. О.

Заедницата ќе ја застапува Љуботенски Јордан, овластено лице на СИЗ за водостопанство, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на СИЗ за водостопанство, ц. о. — Штип, потврдени од Собранието на општината Штип со актот бр. 0201-780/1 од 10. III. 1983 година и одлуката бр. 0201-779/1 од 10. III. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 113/83. (28)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 2 од 10. I. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-624-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Самоуправната интересна заедница за техничка култура на општината Штип — Штип.

Основни дејности: финансирање и ширење на техничката култура меѓу граѓаните, пионерите, младина и другите.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства, Ц. О.

Заедницата ќе ја застапува Ковачевиќ Стојан, претседател на Собранието на СИЗ за техничка култура, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на СИЗ за техничка култура на општината Штип — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2/83. (29)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршено средно образование овоштарска струка при Училишниот центар за средно образование „Ј. Б. Тито“ — Ресен, на име Ристе Илиевски, ул. „29 Ноември“ бр. 34, Ресен. (1991)

Воена книшка на име Саво Николоски, с. Ратаје, Тетово. (2106)

Воена книшка на име Славољуб Тасевски, с. Доброшане, Куманово. (2148)

Воена книшка на име Саво Николовски, с. Ратаје, Тетово. (2164)

Воена книшка на име Мустафа Абдиљцемил, с. Пршовце, Тетово. (2198)

Воена книшка на име Спасе Јовановски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 291, Тетово. (2267)

Воена книшка на име Ѓорѓи Петрески, ул. „11 Октомври“ бр. 238, Прилеп. (2320)

Сертификат бр. 0208812 од 18. XI. 1982 година на износ од 195.000,00 динари издаден од Аутобанка — Крагуевац на име Раде Спасовски, Пробиштип. (2343)

Патна исправа бр. 158417 на име Видан Радивој Ѓорѓиевски, с. Кучкарево, Куманово. (2349)

Воена книшка на име Лазар Пејчиноски, ул. „М. Тито“ бр. 174, Струга. (2349)

Воена книшка на име Мустафов Седат, ул. „Богдан Караќостев“ бр. 215, Т. Велес. (2351)

Возачка дозвола на име Добривоје Ристевски, ул. „30 Јули“ бр. 20, Куманово. (2369)

Воена книшка на име Гаврило Славковски, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 36-а, Куманово. (2398)

Воена книшка на име Шериф Дураков, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 37, Винаца. (2493)

- Свидетелство на име Љубе Балабаноски Прилеп.
Работна книшка на име Панде Стеваноски Прилеп. (4546)
- Здравствена легитимација на име Љубица Бурназоска, Куманово. (4547)
- Здравствена легитимација на име Мејрем Хасани, Куманово. (4548)
- Здравствена легитимација на име Бахија Цафери, Куманово. (4549)
- Бодовна листа на име Нехат Емини, Куманово. (4550)
- Свидетелство на име Јовица Петрушевски, Куманово. (4551)
- Здравствена легитимација на име Далибор Трајановски, Куманово. (4552)
- Здравствена легитимација на име Ванче Алексов, Кратово. (4554)
- Здравствена легитимација на име Гордица Ивановска, Кратово. (4555)
- Работна книшка на име Јелена Димитрова, Гевгелија. (4557)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ислам Мамути, Тетово. (4558)
- Одобрение за работа на име Зулкуфли Шабани, Тетово. (4559)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Мирсад Целили, Тетово. (4560)
- Воена книшка на име Муртезан Илџази, с. Шипковица, Тетово. (4561)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојан Костов, Штип. (4562)
- Диплома на име Јорданка Тодорова, Штип. (4563)
- Свидетелство за IV одделение на име Спасе Ѓорѓиев, Кочани. (4565)
- Свидетелство на име Илија Туџиев, Радовиш. (4566)
- Лична карта на име Владо Момироски, Прилеп. (4567)
- Свидетелство за VIII одделение на име Александрија Радески, Македонски Брод. (4568)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојче Бибоски, Македонски Брод. (4569)
- Свидетелство за II година на име Биљана Зејкова, Титов Велес. (4570)
- Свидетелство за IV клас на име Драги Николов, Пробиштип. (4571)
- Свидетелство за VIII одделение на име Добре Стојановски, Пробиштип. (4572)
- Воена книшка на име Сами Саит, Скопје. (4573)
- Работна книшка на име Хамлет Јашаровски, Прилеп. (4575)
- Свидетелство за I клас на име Валентина Русеска, Прилеп. (4576)
- Свидетелство за III година на име Вацит Демири, Куманово. (4577)
- Здравствена легитимација на име Севдије Дестани, Куманово. (4578)
- Здравствена легитимација на име Сузана Симонска, Куманово. (4579)
- Здравствена легитимација на име Љубица Апостоловска, Куманово. (4580)
- Здравствена легитимација на име Африм Велији, Куманово. (4581)
- Здравствена легитимација на име Зијавере Велији, Куманово. (4582)
- Здравствена легитимација на име Љубица Аранџеловиќ, Куманово. (4583)
- Здравствена легитимација на име Лапиме Исени, Куманово. (4584)
- Здравствена легитимација на име Ратко Стефановиќ, Куманово. (4585)
- Свидетелство на име Африм Максuti, Куманово. (4586)
- Здравствена легитимација на име Нина Паунова, Кратово. (4587)
- Книшка на име Драган Мартинов, Титов Велес. (4588)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Реџике Арифи, Тетово. (4589)
- Лична карта на име Фахридин Идризи, Тетово. (4590)
- Здравствена легитимација на име Лавалита Берзати, Тетово. (4591)
- Диплома на име Алјадин Идризи, Тетово. (4592)
- Свидетелства од I до IV година на име Рамадан Екмази, Тетово. (4593)
- Здравствена легитимација на име Мисада Фаризи, Тетово. (4594)
- Диплома на име Сејфулах Хисни, Тетово. (4595)
- Свидетелство за I година на име Насер Кадриу, Тетово. (4596)
- Свидетелство од I до IV година на име Фадиљ Мехмеџи, Тетово. (4597)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Марица Јовановска, Тетово. (4598)
- Здравствена легитимација на име Далибор Петровски, Тетово. (4599)
- Свидетелство на име Нехиде Решиди, Тетово. (4600)
- Работна книшка на име Гурѓана Крстовска, Тетово. (4601)
- Свидетелства за III и IV година и диплома на име Дашир Љазими, Тетово. (4602)
- Свидетелства за V и VII одделение на име Муамет Исмаили, Тетово. (4603)
- Здравствена легитимација на име Сабит Идризи, Тетово. (4604)
- Диплома на име Зија Адеми, Тетово. (4605)
- Здравствена легитимација на име Орхан Исмаџи, Тетово. (4606)
- Свидетелство за VI одделение на име Салатив Бектеши, Тетово. (4607)
- Здравствена легитимација на име Силијан Бектеши, Тетово. (4608)
- Свидетелство за I година на име Садрм Ајвази, Тетово. (4609)
- Свидетелство за I година на име Светислав Николовски, Тетово. (4610)
- Уверение за автомеханичар на име Ремзи Асани, Тетово. (4611)
- Свидетелство на име Фуат Јонузи, Гостивар. (4612)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цеваир Азизи, Гостивар. (4613)
- Свидетелство на име Насир Зенуни, Гостивар. (4614)
- Свидетелства за I и II година на име Јорданчо Митков, Штип. (4615)
- Диплома на име Македонка Улетиновиќ, Кочани. (4616)
- Свидетелства за III и IV година на име Светлана Давичинска, Кочани. (4617)
- Диплома на име Јован Ѓорѓиев, Винаца. (4619)
- Свидетелство на име Снежана Стојмирова, Винаца. (4620)
- Работна книшка на име Цане Стојковски, Пробиштип. (4621)
- Здравствена легитимација на име Валентина Јордановска, Куманово. (4622)
- Здравствена легитимација на име Наташа Денковска, Куманово. (4623)
- Здравствена легитимација на име Петре Николовски, Куманово. (4624)
- Здравствена легитимација на име Фатије Исмаџи, Куманово. (4626)
- Здравствена легитимација на име Рамизе Азизи, Куманово. (4627)
- Здравствена легитимација на име Светлана Додевска, Куманово. (4628)
- Здравствена легитимација на име Слободан Додевски, Куманово. (4629)
- Здравствена легитимација на име Габријела Додевска, Куманово. (4630)
- Здравствена легитимација на име Живка Станојевиќ, Куманово. (4631)
- Здравствена легитимација на име Милан Стефановски, Куманово. (4632)
- Здравствена легитимација на име Властимир Синиќ, Куманово. (4633)
- Здравствена легитимација на име Дејан Стојменовски, Куманово. (4634)
- Свидетелства од I до IV клас на име Снежана Димитрова, Куманово. (4635)
- Здравствена легитимација на име Петар Трајковски, Кратово. (4636)
- Здравствена легитимација на име Назмије Салије, Тетово. (4637)

- Свидетелство за VI одделение на име Сафи Ај-рули, Тетово. (4638)
- Здравствена легитимација на име Јахја Иза-ири, Тетово. (4639)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Абдисалем Јонузи, Тетово. (4640)
- Свидетелство за VIII одделение на име Звон-ко Ѓорѓевски, Тетово. (4641)
- Свидетелство за VIII одделение на име Абду-ла Абази, Тетово. (4642)
- Здравствена легитимација на име Реџеп Са-беди, Тетово. (4643)
- Свидетелство за VII одделение на име Даути Шефајет, Тетово. (4644)
- Свидетелство за VIII одделение на име Авдил Сулејмани, Гостивар. (4645)
- Работна книшка на име Измит Салиу, Гости-вар. (4646)
- Свидетелство за IV клас на име Веби Сејдини, Гостивар. (4647)
- Здравствена легитимација на име Африм Аса-ни, Гостивар. (4648)
- Свидетелства од I до III година на име Благоја Мирчевски, Берово. (4649)
- Возачка дозвола на име Љубомир Црнковик, Скопје. (4650)
- Здравствена легитимација на име Чедомир Кра-левски, Куманово. (4651)
- Здравствена легитимација на име Љубинка Ма-невска, Куманово. (4652)
- Здравствена легитимација на име Валентина Радевска, Куманово. (4653)
- Свидетелства за II, III и IV година на име Вера Додева, Кратово. (4654)
- Свидетелство за VI одделение на име Арзије Истрефи, Македонски Брод. (4655)
- Свидетелства од VI и VII одделение на име Исни Бектеши, Македонски Брод. (4656)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благо-ја Дабеш, Македонски Брод. (4657)
- Свидетелство за V одделение на име Исмаил Сулејмановски, Македонски Брод. (4658)
- Свидетелство за II година на име Ѓоре Нау-мов, Т. Велес. (4659)
- Здравствена легитимација на име Катерина Ко-цева, Штип. (4660)
- Здравствена легитимација на име Тана Косто-ва, Штип. (4661)
- Диплома на име Благца Герасимова, Штип. (4662)
- Работна книшка на име Драган Митрев, Коча-ни. (4663)
- Свидетелство за I и II година на име Елица Ѓорѓиева, Кочани. (4664)
- Здравствена легитимација на име Тодор Хрис-тов, Винаца. (4665)
- Индекс бр. 3336 на име Сашо Стојковски, Скопје. (4666)
- Свидетелство на име Жана Георгиевска, При-леп. (4667)
- Свидетелство на име Тања Стојаноска, При-леп. (4668)
- Свидетелство за I година на име Менсур Рус-теми, Тетово. (4669)
- Свидетелство од I до IV година на име Абдул-керим Хајрулаи, Тетово. (4670)
- Свидетелства од I до IV година и завршен испит на име Рефајет Халими, Тетово. (4671)
- Свидетелство за завршен испит на име Бура-медин Узаир, Тетово. (4672)
- Диплома на име Зоран Попоски, Гостивар. (4673)
- Свидетелство од I до IV година и за завршен испит на име Арслани Ирес, Гостивар. (4674)
- Лична карта на име Јашар Али, Гостивар. (4675)
- Свидетелство за завршен испит на име Љуп-чо Рунтески, Берово. (4676)
- Здравствена легитимација на име Трајан Пау-нов, Радовиш. (4677)
- Работна книшка на име Миљаим Бајрам, Скопје. (4678)
- Диплома на име Имер Нуредини, Куманово. (4680)
- Здравствена легитимација на име Филип Риса-мовски, Куманово. (4681)
- Здравствена легитимација на име Милорад Бо-ризовски, Куманово. (4682)
- Здравствена легитимација на име Симо Стоил-ковски, Куманово. (4683)
- Здравствена легитимација на име Иво Стевчев, Куманово. (4684)
- Здравствена легитимација на име Јагода Стој-ковска, Куманово. (4685)
- Здравствена легитимација на име Томислав Павловски, Куманово. (4686)
- Здравствена легитимација на име Мица Пешев-ска, Куманово. (4687)
- Здравствена легитимација на име Севдалинка Василкова, Кратово. (4688)
- Здравствена легитимација на име Анета Ва-силкова, Кратово. (4689)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Љиреим Исеин, Тетово. (4690)
- Свидетелство за VIII одделение на име Аси-пе Сулејмани, Тетово. (4691)
- Здравствена легитимација на име Кадира Аб-дули, Тетово. (4692)
- Здравствена легитимација на име Васил Крај-чески, Тетово. (4693)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ван-де Мемети, Тетово. (4694)
- Свидетелство од V до VIII одделение на име Абдулау Мехмедов, Тетово. (4695)
- Свидетелство од I до VIII одделение на име Муса Рамадани, Тетово. (4696)
- Здравствена легитимација на име Фикрет Мус-тафи, Тетово. (4697)
- Лична карта на име Рамадан Казими, Тетово. (4698)
- Лична карта на име Јусуф Казими, Тетово. (4699)
- Одобрение за јавен превоз на име Џевит Ис-маили, Тетово. (4700)
- Уверение на име Абдулалим Зулбеари, Гос-тивар. (4701)
- Диплома на име Мане Здравев, Штип. (4702)
- Здравствена легитимација на име Душко Цид-ров, Штип. (4703)
- Свидетелство за VIII одделение на име Горан Атанасов, Берово. (4704)
- Лична карта на име Јорданова Љубинка, Дел-чево. (4705)
- Уверение бр. 1388 на име Печински Живко, Делчево. (4706)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гали-на Тошева, Винаца. (4707)
- Потврда за приоритет на име Ирфан Амза, Скопје. (4708)
- Воена книшка на име Шаип Бајрами, Скопје. (4709)
- Воена книшка на име Зојко Мандал, Скопје. (4710)
- Свидетелство за IV одделение на име Котес-ка Милева, Прилеп. (4711)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лил-јана Силјаноска, Прилеп. (4712)
- Свидетелство на име Жана Ѓеорѓиевска, При-леп. (4713)
- Работна книшка на име Тофе Петрески, При-леп. (4714)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ша-кир Шегевик, Прилеп. (4715)
- Свидетелство за завршен испит на име Дра-га Трозданоски, Прилеп. (4716)
- Работна книшка на име Илија Јованоски, При-леп. (4717)
- Работна книшка на име Раманоски Муарем, с. Пласница, Македонски Брод. (4718)
- Свидетелство за име Пампуров Камуран, Ти-тов Велес. (4719)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мур-тезан Османи, Тетово. (4720)
- Книшка на име Абдула Амети, Тетово. (4721)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Ид-ризи, Тетово. (4722)
- Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Љатиф Беџети, Тетово. (4723)

Свидетелство на име Илјази Макир, Тетово.
 Свидетелство на име Излика Беџети, Тетово.
 Книшка на име Бујар Бајрами, Тетово. (4725)
 Диплома на име Нуртеле Адили, Тетово. (4726)
 Свидетелства од I до IV година и диплома на име Екрем Шефити, Тетово. (4727)
 Свидетелства за III и IV година и диплома на име Бафити Исмаџи, Тетово. (4728)
 Здравствена легитимација на име Абди Абди Тетово. (4729)
 Лична карта на име Јовица Билбилоски, Тетово. (4730)
 Уверение за прва помош бр. 4282 на име Мефаил Мемети, Гостивар. (4731)
 Свидетелство на име Пакизе Салиу, Гостивар.
 Свидетелство за IV година на име Фатмире Џемаили, Гостивар. (4733)
 Здравствена легитимација на име Велие Сали, Винаца. (4735)
 Индекс бр. 389 на име Милан Тоцев, Прилеп.
 Здравствена легитимација на име Верка Стоилковска, Куманово. (4738)
 Здравствена легитимација на име Џемиље Бекташовска, Куманово. (4739)
 Здравствена легитимација на име Зоре Трајковски, Куманово. (4740)
 Здравствена легитимација на име Маја Настовска, Куманово. (4741)
 Здравствена легитимација на име Радомир Димковски, Куманово. (4742)
 Здравствена легитимација на име Бранислав Спасиќ, Куманово. (4743)
 Здравствена легитимација на име Мирко Авлијаш, Куманово. (4744)
 Здравствена легитимација на име Изет Арифџи, Тетово. (4746)
 Здравствена легитимација на име Бафкир Јусуфи, Тетово. (4855)
 Уверение за слаткар на име Бајрам Лутвиџи, Тетово. (4856)
 Здравствена легитимација на име Акиме Јашарова, Штип. (4857)
 Здравствена легитимација на име Весна Митевска, Штип. (4858)
 Здравствена легитимација на име Ленче Мишојева, Штип. (4859)
 Диплома на име Вера Кржаска, Берово. (4860)
 Здравствена легитимација на име Љупчо Јовчев, Винаца. (4861)
 Работна книшка на име Магда Ристов, Скопје.
 Свидетелство на име Велјан Петковски, Прилеп. (4863)
 Одобрение за таксист на име Петар Трајковски, Куманово. (4864)
 Здравствена легитимација на име Нурије Дуракова, Куманово. (4865)
 Работна книшка на име Моме Младеновски, Куманово. (4866)
 Диплома на име Моме Младеновски, Куманово.
 Здравствена легитимација на име Маријана Станковиќ, Куманово. (4868)
 Здравствена легитимација на име Миодраг Стојниќ, Куманово. (4869)
 Здравствена легитимација на име Цвета Вукадиновиќ, Куманово. (4870)
 Здравствена легитимација на име Фазлији Камберовиќ, Куманово. (4871)
 Здравствена легитимација на име Жико Денковски, Куманово. (4872)
 Работна книшка на име Апостолоски Младен, с. Сланско, Македонски Брод. (4873)
 Лична карта на име Сали Сулејмани, Тетово.
 Работна книшка на име Авдилмеџит Максуди, Тетово. (4875)
 Лична карта на име Афет Ајети, Тетово. (4876)
 Здравствена легитимација на име Дилавер Јашари, Тетово. (4877)
 Здравствена легитимација на име Мирјана Илиеска, Гостивар. (4878)
 Здравствена легитимација на име Богиња Костиќ, Гостивар. (4879)

Здравствена легитимација на име Симо Манев, Штип. (4880)
 Здравствена легитимација на име Себаудин Шерифов, Штип. (4881)
 Здравствена легитимација на име Ангелко Ѓеѓиџи, Винаца. (4882)
 Лична карта на име Павлија Стојкоска, Прилеп. (4883)
 Работна книшка на име Десанка Иваноска, Прилеп. (4884)
 Свидетелство за IV одделение на име Петкана Трајаноска, Прилеп. (4885)
 Здравствена легитимација на име Гијабедре Мурати, Куманово. (4886)
 Здравствена легитимација на име Исак Мурати, Куманово. (4887)
 Здравствена легитимација на име Ремзије Градџи, Куманово. (4888)
 Здравствена легитимација на име Мурадџи Градџи, Куманово. (4889)
 Здравствена легитимација на име Мануела Градџи, Куманово. (4890)
 Здравствена легитимација на име Љиљана Илиевска, Куманово. (4891)
 Здравствена легитимација на име Виолета Илиевска, Куманово. (4892)
 Здравствена легитимација на име Богољуб Ракиќ, Куманово. (4893)
 Работна книшка на име Брезева Светлана, Т. Велес. (4894)
 Свидетелство за VIII одделение на име Лазар Лазов, Д. Капија. (4895)
 Уверение на име Реџеп Османи, Тетово. (4896)
 Здравствена легитимација на име Енис Кара, Тетово. (4898)
 Свидетелство за завршен испит на име Бурунеџи Рустеми, Тетово. (4899)
 Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Нурхан Даути, Тетово. (4900)
 Здравствена легитимација на име Сераније Сали, Тетово. (4901)
 Здравствена легитимација на име Садет Сали, Тетово. (4902)
 Здравствена легитимација на име Реџаџи Сали, Тетово. (4903)
 Здравствена легитимација на име Фекри Сали, Тетово. (4904)
 Здравствена легитимација на име Денурџи Сали, Тетово. (4905)
 Лична карта на име Самет Сулејмани, Тетово.
 Здравствена легитимација на име Шпреса Даути, Тетово. (4907)
 Здравствена легитимација на име Олгица Нашева, Штип. (4909)
 Здравствена легитимација на име Костанда Штерџова, Штип. (4910)
 Здравствена легитимација на име Јанка Михајлова, Винаца. (4911)
 Воена книшка на име Афет Зенделовски, Скопје. (4912)
 Воена книшка на име Бајрам Сали, Скопје.
 Здравствена легитимација на име Шабедџи Реџан, Куманово. (4914)
 Здравствена легитимација на име Џелил Џелили, Куманово. (4915)
 Здравствена легитимација на име Амир Ружди Алити, Куманово. (4916)
 Диплома на име Ерол Јакуповски, Куманово.
 Здравствена легитимација на име Милка Стаменковиќ, Куманово. (4918)
 Здравствена легитимација на име Нермиле Синани, Куманово. (4919)
 Здравствена легитимација на име Вакмире Синани, Куманово. (4920)
 Работна книшка на име Верка Велиновска, Крива Паланка. (4921)
 Свидетелство за IV одделение на име Рамадан Дамески, Македонски Брод. (4923)
 Лична карта на име Назми Алими, Тетово.

Здравствена легитимација на име Љупка Ристовска, Тетово. (4925)
 Свидетелства од I до IV година и диплома на име Масар Бекири, Тетово. (4926)
 Лична карта на име Алирами Сулејмани, Тетово. (4927)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Абас Шабани, Тетово. (4928)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Арун Ракипи, Тетово. (4929)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Џилсима Ислами, Тетово. (4930)
 Книшка на име Ремзије Асани, Тетово. (4931)
 Здравствена легитимација на име Делче Јакимов, Штип. (4932)
 Здравствена легитимација на име Игор Николски, Штип. (4933)
 Здравствена легитимација на име Салтир Штерјов, Штип. (4934)
 Здравствена легитимација на име Александра Војачиева, Штип. (4935)
 Здравствена легитимација на име Милан Миовски, Штип. (4936)
 Здравствена легитимација на име Трајанка Ѓорѓиевска, Куманово. (4938)
 Здравствена легитимација на име Лирија Бошкова, Куманово. (4939)
 Здравствена легитимација на име Мефил Шабановиќ, Куманово. (4940)
 Здравствена легитимација на име Целадин Сати, Куманово. (4941)
 Здравствена легитимација на име Саиде Шабани, Куманово. (4942)
 Здравствена легитимација на име Мевлан Зекири, Тетово. (4943)
 Уверение бр. 221 на име Аливеба Рамадани, Тетово. (5331)
 Свидетелство на име Нури Ферати, Тетово. (5332)
 Лична карта на име Емине Исмани, Тетово. (5333)
 Здравствена легитимација на име Игбале Сати, Тетово. (5335)
 Здравствена легитимација на име Излифете Зандели, Тетово. (5336)
 Здравствена легитимација на име Бислим Фаризи, Тетово. (5337)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Ружица Рајчевиќ, Тетово. (5338)
 Свидетелство на име Аџер Касани, Тетово. (5339)
 Свидетелство за I година на име Весна Атанасоска, Гостивар. (5340)
 Здравствена легитимација на име Јован Кузманов, Штип. (5341)
 Воена книшка на име Златко Неделковски, Скопје. (5343)
 Воена книшка на име Цеват Халиди, Скопје. (5344)
 Свидетелство за завршен испит на име Вера Крстеска, Прилеп. (5345)
 Свидетелство за завршен испит на име Тони Николоски, Прилеп. (5346)
 Ученичка книшка на име Бошко Милески, Прилеп. (5347)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Љуљиме Бајрами, Тетово. (5348)
 Здравствена легитимација на име Воце Дојчински, Тетово. (5349)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Нехру Бајрами, Тетово. (5350)
 Здравствена легитимација на име Кадрије Емурлаи, Тетово. (5351)
 Свидетелство на име Стојмирка Билеска, Гостивар. (5352)
 Свидетелство за VI одделение на име Блатица Миноска, Гостивар. (5353)
 Свидетелство за I година на име Милан Шабани, Гостивар. (5354)
 Свидетелства од I до IV год. и завршен испит на име Јетан Селими, Гостивар. (5355)
 Свидетелства од I до IV година и завршен испит на име Шпреса Таровари, Гостивар. (5356)
 Свидетелство на име Илија Николовски Гостивар. (5357)

Здравствена легитимација на име Мирко Костадинов, Штип. (5358)
 Здравствена легитимација на име Орхан Јашаров, Штип. (5359)
 Свидетелство за VIII одделение на име Ичова Голубина, Делчево. (5360)
 Свидетелство за II година на име Станка Соколова, Кочани. (5361)
 Свидетелство за I година на име Соња Митева, Кочани. (5362)
 Здравствена легитимација на име Васко Ѓорѓиев, Винаца. (5363)
 Здравствена легитимација на име Јонче Костадинов, Винаца. (5364)
 Свидетелство за VIII одделение на име Рада Атанасова, Винаца. (5365)
 Свидетелство за I клас на име Шерафедин Сејфединов, Радовиш. (5366)
 Свидетелство за VIII одделение на име Вајруш Селмани, Скопје. (5367)
 Работна книшка на име Рамадан Реџеми, Скопје. (5368)
 Здравствена легитимација на име Зоран Китаноски, Прилеп. (5370)
 Свидетелство од I до IV година и диплома на име Бајрам Рашиќи, Куманово. (5371)
 Здравствена легитимација на име Бобан Демировски, Куманово. (5372)
 Свидетелство за завршен испит на име Слободан Липковски, Куманово. (5373)
 Здравствена легитимација на име Далибор Ѓеорѓиевски, Куманово. (5374)
 Здравствена легитимација на име Благородна Младеновска, Куманово. (5375)
 Здравствена легитимација на име Славица Петковска, Куманово. (5376)
 Свидетелство за I година на име Кулуман Ѓаџифи, Куманово. (5377)
 Здравствена легитимација на име Шакир Османоски, Куманово. (5378)
 Работна книшка на име Самет Салиќи, Куманово. (5379)
 Здравствена легитимација на име Сузана Стојменоска, Куманово. (5380)
 Здравствена легитимација на име Даниела Петковска, Куманово. (5381)
 Диплома на име Ѓевица Станковски, Куманово. (5382)
 Диплома на име Насер Рамани, Куманово. (5383)
 Здравствена легитимација на име Мица Каранфилоска, Куманово. (5384)
 Здравствена легитимација на име Весна Стојческа, Куманово. (5385)
 Свидетелство за IV одд. на име Таска Серафимова, Кратово. (5386)

СОДРЖИНА

	Страна
174. Уредба за основните елементи на планот за заштита и одбрана од поплави на загрозените подрачја — — — — —	257
175. Одлука за определување заштитни цени на јачменот од родот во 1984 година — — — — —	259
176. Одлука за определување заштитни цени на овесот од родот во 1984 година — — — — —	259
177. Одлука за определување заштитни цени на гравот од родот во 1984 година — — — — —	260
178. Одлука за определување заштитни цени на компирот од родот во 1984 година — — — — —	260
179. Одлука за определување заштитна цена на кромидот од родот во 1984 година — — — — —	261
180. Решение за распишување на дополнителни избори за два делегати во Соборот на здружениот труд и еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија од собранијата на општините Куманово, Струмица и Делчево — — — — —	261
181. Решение за повторно назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво — — — — —	262

182. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на работната организација за промет, производство и прикажување филмови „Македонија филм“ — Скопје —	262	177. Одлука за условите под кои се смета дека корисникот на здравствена заштита издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — —	271
183. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Македонски народен театар — Скопје — — — — —	262	178. Одлука за надоместок на патните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — —	271
184. Решение за назначување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	262	179. Одлука за висината на износот на трошоците за закон и посмртна помош — —	272
185. Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за народна одбрана — — — — —	262	180. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита — —	273
186. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за народна одбрана	263	КРУШЕВО	
187. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за финансии — —	263	181. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1984 година	274
188. Решение за назначување советник на претседателот на републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	263	182. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — —	274
189. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — —	263	183. Одлука за висината на износот на трошоците за закон и посмртна помош — —	275
190. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вистинскиот приход од земјоделска дејност — — — — —	263	184. Одлука за надоместок на патните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — —	276
191. Решение за определување на организација на здружен труд која може да врши испитување на ефикасноста на уредите за фаќање и пречистување на штетните материји кои го загадуваат воздухот — —	263	ТЕТОВО	
192. Решение за одобрување употребата на учебникот Запознавање на природата и општеството за II одделение — — — —	263	185. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1984 година — — — — —	276
193. Решение за одобрување употребата на учебникот Запознавање на природата и општеството за I одделение — — — —	264	186. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1984 година — — — — —	277
194. Решение за одобрување употребата на учебникот Алгебра за VII одделение — —	264	187. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на ОСИЗ на културата — Тетово — — — —	277
195. Решение за одобрување употребата на учебникот Ние зборуваме и читаме германски — — — — —	264	РАДОВИШ	
196. Решение за одобрување употребата на учебници — — — — —	264	188. Одлука за стапките на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работниците што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1984 година — — — — —	278
197. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр 13/83 од 7 март 1984 година	265	189. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1984 година — —	278
198. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 183/82 од 7 март 1984 година	265	ТИТОВ ВЕЛЕС	
Општи акти на самоуправните интересни заедници		190. Одлука за утврдување стапките на придонеси на ОСИЗ на културата — Титов Велес и за здружување на средства во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — —	279
СКОПЈЕ		КРАТОВО	
173. Статутарна одлука за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита — Ссверозападен регион — — — — —	266	191. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за основно образование — — — — —	279
ПРИЛЕП			
174. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на корисниците — земјоделци за 1984 година — — — — —	270		
МАКЕДОНСКИ БРОД			
175. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — — — —	270		
176. Одлука за прифаќање во здравствено осигурување на повратници од странство — —	270		